



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 18 јуни 1998
Скопје

Број 28

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

942.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ERSTE BANK, EBRD И IFC ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за гарантирање на инвестицијата на инвеститорите ERSTE BANK, EBRD и IFC во Стопанска банка АД Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година.

Број 07-2404/1
10 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ERSTE BANK, EBRD И IFC ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Република Македонија ја гарантира инвестицијата на инвеститорите Првата банка на австриските штедилници АД од Австрија (ERSTE BANK), Европската банка за обнова и развој со седиште во Лондон (EBRD) и Меѓународната финансиска корпорација со седиште во Вашингтон (IFC) (во натамошниот текст: Инвеститорите) што се однесува на откуп на мнозинскиот пакет на акции од Стопанска банка АД Скопје.

Член 2

Гаранцијата од членот 1 на овој закон се однесува за износот на вложените средства за откуп на акциите од Стопанска банка АД Скопје и за надомест на штети од покренати судски постапки од статусен карактер до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Изворите за надомест на гаранцијата од членот 1 на овој закон се:

- средствата на Буџетот на Република Македонија што се водат на депозитна сметка кај Стопанска банка АД Скопје и
- средствата од Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Се овластува министерот за финансии од името на Република Македонија да ги потпише сите потребни акти поврзани со постапката на откупот на акциите од страна на Инвеститорите во Стопанска банка АД Скопје.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

943.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за водење на регистри во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година.

Број 07-2405/1
10 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се уредува: водењето на регистри и начинот на нивното установување; основањето, организацијата и работата на Централниот регистар; односите меѓу Централниот регистар и други установени регистри и нивните корисници; системот на кредитни, информации и други прашања од значење за регистрирање на податоци во Република Македонија.

II. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИ

Член 2

Заради континуирано утврдување и следење на статусот на недвижниот имот и залогата на подвижни предмети и права, како и статусот и состојбата на правните лица и нивната годишна сметка, во Република Македонија се водат посебни регистри.

Регистрите од ставот 1 на овој член се водат и обединуваат во единствен систем преку Централниот регистар.

Во Централниот регистар, покрај регистрите од ставот 1 на овој член, можат да се водат и други регистри установени со закон.

Член 3

Во Регистарот за недвижности (земјиште - земоделско, градежно и шумско и згради - сејни станибени

згради и станови, деловни згради и деловни простории, посебни делови од згради, идеални делови од згради и други објекти изградени на земјиштето), се запишуваат: правото на сопственост, сосопственоста, закупот, службеностите, предимството, хипотеката и другите оптоварувања и ограничувања на сопственоста, под услови и на начин утврдени со закон.

Извори на податоци за Регистарот за недвижностите се катастарот и другите јавни книги (книга на тапни и интабулациони книги).

Член 4

Во Регистарот за залог на подвижни предмети и права (моторни возила, машини и опрема, залихи на стока, побарувања, приноси од земјоделска дејност и други категории на подвижни предмети и права), се запишува залог на подвижни предмети и права настанат врз основа на закон, судска одлука, договор и заложна исправа.

Извори на податоци за Регистарот за залог на подвижни предмети и права се регистарот за моторни возила и други регистри и евиденции запишани во јавните книги што ги водат другите органи и нотарските служби.

Член 5

Во Регистарот на правните лица (трговски друштва, јавни претпријатија, јавни установи и други установи, задруги, здруженија на граѓани, политички партии, државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа и други форми на организирање што не вршат трговска дејност), се запишуваат релевантни податоци за правното, односно друго лице од кое се согледува неговиот идентитет и бонитет.

Во Регистарот на правните лица се запишуваат и други правни лица што остваруваат деловен потфат.

Регистарот на правни лица содржи одделни податоци за трговските друштва запишани во трговскиот регистар, согласно со Законот за трговските друштва, како и податоците за правните лица од ставовите 1 и 2 на овој член, чиј упис е определен со посебни закони и се водат во посебни регистри и евиденции.

Извор на податоци за Регистарот за правните лица се трговскиот регистар и другите регистри и евиденции што ги водат судовите, органите на државната управа, односно други органи и организации што вршат јавни овластувања.

Член 6

Во Регистарот на годишни сметки на правните лица се запишуваат релевантни факти за правното лице и за други правни субјекти што остваруваат деловен потфат од кои се добива вистинита и правична слика за средствата, капиталот, обврските, приходите, расходите и финансискиот резултат на субјектот на уписот и други податоци од годишната сметка и ревизорскиот извештај на правното лице од значење за утврдување на неговиот бонитет.

Извори на податоци за Регистарот за годишните сметки се годишната сметка и ревизорскиот извештај на правното лице.

Член 7

Преку Централниот регистар се обезбедува водење, обединување и работа на регистри, се подобрува квалитетот на постојните регистри, се обезбедува компјутерско водење на регистри и поголема координација меѓу регистрите со повеќестрано поврзување и користење на податоците содржани во истите.

Централниот регистар, покрај работите од ставот 1 на овој член, обезбедува обединување на податоците и информациите од повеќе различни институции и меѓусебна размена на податоци меѓу регистрите, односно

институциите кои учествуваат во создавањето и водењето на регистрите.

Податоците во регистрите што се водат во Централниот регистар се прибираат и издаваат дисперзирано, се чуваат и обработуваат на едно место, а самото регистрирање се врши во согласност со закон.

Член 8

Регистрите што се водат и обединуваат преку централниот регистар и другите регистри установени со закон, се јавни книги од значење за државните и други органи и организации и други корисници.

Член 9

Регистрите содржат податоци и јавни информации достапни за јавноста.

Податоците содржани во регистрите имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.

Податокот запишан во регистарот може секој, кој за тоа има интерес, да го разгледува, да го препишува и да бара да му се издаде заверен препис.

Податокот од ставот 3 на овој член може да се користи само за намената за која е земен и не смее да биде злоупотребуван.

Член 10

Регистрите се водат компјутерски, согласно со стандардите за компјутерска обработка на податоци и стандардизирани обрасци.

Регистрите се водат на единствен начин на територијата на Република Македонија.

Член 11

Централниот регистар обезбедува и создава единствена основа на податоци потребни за водење на регистрите.

Исправите што произлегуваат од водењето на регистрите ги издава Централниот регистар. Исправите имаат правна важност доколку се потпишани од овластено лице и заверени со печат на Централниот регистар.

Член 12

Со запишувањето на податоците во регистрите се засноваат права кои правното дејство го стекнуваат со уписот во соодветниот регистар. Правното дејство од податокот запишан во регистарот се однесува како кон странките, односно корисникот, така и кон трети лица.

Член 13

Уписот во регистрите на разни правни релевантни факти со цел за индивидуализација било на одредени лица (правни и физички), било на предмети или за утврдување на нивната деловна и друга состојба, се врши врз основа на пријава за регистрирање.

Пријавата за регистрирање се поднесува на пропишан образец до Централниот регистар.

Пријавата и другите прилози за регистрирање се поднесуваат во форма погодна за компјутерска обработка на податоци.

Пријавата и прилозите кон неа, како и исправата за извршената регистрација се враќаат на подносителот, а во Централниот регистар се чува оптички запис за истите.

Член 14

За примените пријави за регистрација се води посебна евиденција.

Евиденцијата за примените пријави содржи податоци за: редниот број под кој пријавата е примена; дата и час кога е примена; целта на поднесувањето; единствениот идентификационен број на поднесувачот; име и презиме односно фирма на поднесувачот на пријавата и број на предадените прилози кон пријавата.

За примената пријава за упис се издава потврда.

Потврдата се заверува со потпис на овластениот работник и печат на Централниот регистар.

Член 15

Формата и содржината на пријавата и другите исправи и обрасци за регистрирање ги пропишува Владата на Република Македонија.

Член 16

Во однос на заштитата на податоците прибрани за потребите на водење на Централниот регистар се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци, ако со овој закон поинаку не е уредено.

Заштитата на податоците се обезбедува преку преземање мерки против неовластен пристап и било каква неовластена обработка, како и мерки со кои се спречува уништување, губење, промена, злоупотреба или неовластена употреба на податоците.

Податоците и информациите што се предмет на посебна заштита мораат да имаат ознака за степенот на тајноста и можат да се користат само во согласност со условите пропишани за користење на таквите податоци и информации.

Доколку податоците се земени од јавните општо достапни збирки на податоци, не може да постои никаква забрана за нивно користење.

Член 17

Во регистрите субјектот на уписот може да има само еден единствен идентификационен број.

Единствениот идентификационен број за физичкото лице е единствениот матичен број на граѓанинот, а единствениот идентификационен број на правното лице и другите правни лица што вршат деловен потфат е бројот на правното лице, односно субјектот на уписот во соодветниот регистар кој е единствен непроменлив и неповторлив.

Под идентификациони броеви во смисла на ставот 2 на овој член се подразбираат оние индивидуални податоци кои овозможуваат директна идентификација на правното или физичкото лице, а се однесуваат на името и презимето, односно фирмата и адресата и единствениот идентификационен број кој се води согласно со прописите.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР

Член 18

Регистрите од членот 2 на овој закон се водат и обединуваат во Централниот регистар.

Член 19

Централниот регистар е самостојна стручна организација со права и обврски утврдени со овој и со друг закон.

Централниот регистар има својство на правно лице. Седиштето на Централниот регистар е во Скопје.

Член 20

Централниот регистар за водење на регистрите употребува единствени постапки, инструменти и обрасци кои се задолжителни за носителите и учесниците во процесот на регистрирање.

Член 21

Централниот регистар обезбедува рационално и ефикасно евидентирање, прибирање, обработка, пренос и искажување на податоците и информациите и нивна побрза и полесна достапност до субјектите на системот.

Член 22

Во вршењето на работите од својот делокруг, Централниот регистар се придржува на начелата на неу-

тралност, објективност, стручна независност, доверливост, рационалност, економичност и ефикасност.

Централниот регистар за прибирање и дистрибуирање на податоците од регистрите развива инфраструктура на територијата на Република Македонија.

Член 23

За вршење на работите од својот делокруг, Централниот регистар ги користи податоците од збирките, регистрите и другите евиденции што се водат, а имаат јавно-правен карактер.

Податоците од ставот 1 на овој член можат да се користат како извори на податоци за вршење на дејноста на Централниот регистар во сите случаи, под услов да се обезбеди заштита на податокот, освен ако со закон со кој се воведени не е изрично уредено дека тие податоци не можат да се користат надвор од потребите на установената збирка.

Прибраните податоци Централниот регистар ги обработува, обликува, класифицира, складира и чува во своите бази на податоци.

Член 24

Податоците и информациите од Централниот регистар се користат за потребите на државните и други органи и организации и другите корисници.

Член 25

Централниот регистар во рамките на своите надлежности ги врши следниве стручни работи:

- обезбедува единствена примена на стандардите за водењето на регистри;

- обезбедува рамноправен и еднаков третман во сервисирањето на потребите на учесниците во процесот на регистрирањето и единствен квалитетен, брз, сигурен и економичен пристап кон податоците од страна на корисниците;

- ги утврдува потребите за податоци и подготвува инструменти за прибирање, обработка и дистрибуција на податоците;

- воведува единствена и рационална технологија во извршувањето на задачите заснована на современи информатички достигнувања;

- обезбедува рационална организирана мрежа на организациони единици за вршење на работите од својата надлежност;

- ги акумулира, обработува, селектира и систематизира прибраните податоци и ги чува, презентира и дистрибуира, односно посредува при давањето на податоците;

- соработува со овластените носители на податоците, дава мислење при воведување нови и дополнување на постојните регистри и други збирки на податоци кои можат да бидат извор на податоци за вршење на работите од неговата надлежност;

- дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постојните евиденции и регистри и за воведување на нови регистри;

- презема организациони и технички мерки за заштита на личните и други индивидуални податоци и

- самостојно и во соработка со други носители на регистри и евиденции реализира проекти од областа на прибирањето, обработка и дистрибуција на податоците.

Член 26

Централниот регистар, набавка на опрема за компјутерска обработка на податоците го врши врз основа на програма со која се обезбедува ефикасно, рационално и поврзано користење на опремата.

Член 27

Централниот регистар е одговорен за навременоста, вистинитоста, целосноста и разбирливоста на податоците од централната база на податоци.

Член 28

За вршење на работите утврдени со овој закон, Централниот регистар одговара пред Владата на Република Македонија.

Член 29

Централниот регистар обезбедува јавност и достапност на податоците со кои располага:

- преку давање и користење на податоци и информации,
- остварување увид во податоците и информациите кои се складираат и чуваат, преку презентирање на податоци и информации во публикации и во средствата за јавно информирање и
- преку непосредна размена на податоци и информации меѓу субјектите на системот.

Член 30

Со Централниот регистар управува Управен одбор кој е составен од петмина члена, од кои тројца именува Владата на Република Македонија од редот на компетентни стручњаци, а двајца члена од редот на вработените.

Со Централниот регистар раководи директор именуван од Владата на Република Македонија.

Членовите на Управниот одбор и директорот на Централниот регистар се именуваат за време од четири години, со право на повторно именување.

Член 31

Централниот регистар донесува статут со кој поблиску се уредува работењето и организацијата.

Статутот од ставот 1 на овој член го донесува Управниот одбор во рок од 30 дена по неговото конституирање.

На Статутот на Централниот регистар согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 32

За извршување на работите и задачите Централниот регистар наплатува:

- надоместоци за вршење на услугите на регистрирање и за водење на регистрите и
- надоместоци за работи што се извршуваат врз основа на договор и други услуги што ги врши Централниот регистар.

Надоместокот за работите и услугите од став 1 алинеја 1 на овој член се определува со тарифа на Централниот регистар на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Од приходите што Централниот регистар ги остварува се надоместуваат трошоците од тековното работење за водење на Централниот регистар.

Член 33

Прописите кои се однесуваат на органите на државната управа, се применуваат и на Централниот регистар, ако со овој закон поинаку не е уредено.

IV. ОДНОСИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР СО ДРУГИТЕ УСТАНОВЕНИ РЕГИСТРИ И НИВНИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 34

Централниот регистар обезбедува меѓусебна поврзаност на регистрите што ги води, како и нивна поврзаност со постојните јавни и други регистри и води грижа за нивно ажурирање со податоците со кои располага.

Органите што ги водат регистрите со јавно-правен карактер и други регистри се должни да овозможат непречено користење на податоците од страна на Централниот регистар заради остварување на улогата на регистрите како книги со јавно-правен карактер и обез-

бедување на ефикасност и рационалност во нивното користење.

Органите од ставот 2 на овој член и Централниот регистар се должни меѓусебно да си доставуваат податоци со кои располагаат, како и да даваат објаснувања и помош во врска со вршењето на работите од својата надлежност.

Член 35

Податоците што се користат за воведување на регистрите и нивното ажурирање, Централниот регистар ги прибира преку пријавите за регистрирање и другите обрасци, како и преку непосредно преземање на податоците од соодветните документи или збирки на податоци.

Пред преземањето на податоците, Централниот регистар ги запознава овластените носители на податоците за:

- законската основа за прибирање на податокот;
- целта, односно намената за која се прибира податокот;
- органот односно организацијата што ќе ги прибере и обработи податоците;
- заштитата на податоците;
- опфатот и начинот на прибирање на податоците и
- обврската за доставување на податоците.

Член 36

На лицата определени за непосредно прибирање на податоците и на лицата определени да извршат контрола на податоците им се издава писмено овластување кое ги содржи следниве податоци: име и презиме на лицето, единствен матичен број на граѓанинот, адреса на живеење, намена за која се прибира податокот, односно контролира податокот, обврска за заштита на податокот и рок за кој важи овластувањето.

V. СИСТЕМ НА КРЕДИТНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 37

Податоците што содржат кредитни информации за потребите на правните и физичките лица, ги собираат посебни агенции организирани на комерцијална основа како трговски друштва кои во вид на занимање вршат деловен потфат за: прибирање, обработка и дистрибуирање на кредитни информации; информативно-издавачки и печатарски услуги од банкарската и воопшто од финансиската сфера; маркетинг; економско-финансиски консалтинг; лизинг; давање совети и други трговски услуги.

Агенциите од ставот 1 на овој член се основаат во согласност со Законот за трговските друштва.

Одобрение за работа на агенциите за кредитни информации дава Владата на Република Македонија.

Критериуми за давање одобрение за работа на агенциите за кредитни информации ги утврдува Владата на Република Македонија.

Член 38

Извори на кредитни информации што се прибираат, обработуваат и дистрибуираат можат да бидат различни информации и податоци битни за ефикасно работење на правните субјекти, кои веќе се собрани во форма на збирка на податоци или што непосредно ќе се собираат.

Член 39

Прибраните податоци за кредитни информации во зависност од потребите на пазарот и на нивните корисници, а врз основа на установена комерцијална база на податоци од вршителот на дејноста на кредитните информации, се обработуваат и пласираат низ разните услуги и продукти од таквите податоци.

Агенцијата за кредитни информации гарантира за квалитетот и одговара за точноста, ефикасноста и економичноста на обработката и користењето на податоците содржани во продуктите на кредитните информации.

Член 40

Во Договор со Централниот регистар и со другите институции што регистрираат и евидентираат податоци чие користење не е ограничено за јавноста, како и врз основа на сопственото ангажирање во прибирањето на други информации за работењето на правните лица или што произлегуваат од следење на средствата за јавно информирање и слично, агенцијата за кредитни информации ги интегрира и обработува податоците и ги користи како комерцијална база за подготовка на продукти наменети за заинтересираните субјекти.

Како продукт на обработката на кредитните информации можат да бидат: информации, анализи, прегледи, извештаи (за сегашната состојба, за историскиот развој или за точно определено време), компарации, деловни планови, годишни сметки и други пресметки, каталози, графикони, адресна стабилност, кредитна способност, како и комерцијални регистри, збирки на податоци, документи од регистрации, изводи од исправи и слично.

Покрај продуктите од ставот 2 на овој член, како резултат од обработката на податоците, агенцијата за кредитни информации може да ги врши услугите на: маркетинг, лизинг, економско-финансиски консалтинг, совети и други услуги од банкарската и финансиската сфера.

Член 41

Податоците од кредитните информации се доставуваат до корисникот кој за тоа има интерес и во рамките на претходно договорената намена за користење на таквите податоци, односно нивни продукти.

Кредитните информации не смеат да содржат податоци што со пропис се прогласени за тајна или да содржат компромитирачки и неистинити податоци со кои може да се наруши личниот или семејниот интегритет на граѓанинот или да се наруши угледот на одделно правно лице.

Член 42

Правата и обврските во однос на користењето на изворите на податоците, како и правата и обврските спрема корисниците на податоците, договорно се уредуваат меѓу заинтересираните страни во процесот на користењето на податоците.

VI. НАДЗОР

Член 43

Надзор над примена на овој закон врши Министерството за финансии.

Надзор над спроведувањето на организационите и технолошките постапки и мерки за заштита на податоците го врши органот на управата надлежен за работите на информатиката и за информатичкиот систем на Република Македонија.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице ако:

– одбие разгледување податок, не допушти истиот да се препише или одбие да се даде заверен препис (член 9 став 3);

– допушти неовластен пристап, неовластена обработка, непреземање мерки со кои се спречува уништу-

вање, губење, промена, злоупотреба или неовластена употреба на податоците (член 16 став 2) и

– допушти кредитните информации да содржат податоци што со пропис се прогласени за тајна или да содржат компромитирачки и неистинити податоци со кои се нарушува личниот или семејниот интегритет на граѓанинот или угледот на одделно правно лице (член 41 став 2).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Централниот регистар ќе се конституира во согласност со одредбите од овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

До конституирањето на Централниот регистар, работите од надлежност на Централниот регистар ги врши институцијата што ќе ја определи Владата на Република Македонија.

Член 46

Прописите за спроведување на овој закон ги донесува Владата на Република Македонија, во рок од шест месеци од неговото влегување во сила.

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

944.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВСТВО

Се прогласува Законот за ветеринарното здравство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година.

Број 07-2410/1
10 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува здравствената заштита на животните од болести, заштитата од заразните болести кои од животните се пренесуваат на луѓето, ветеринарно-санитарен преглед и контрола, ветеринарна заштита и унапредување на животната средина и природата, минимален задолжителен обем на здравствена заштита на животните од болести, надоместоци и трошоци за здравствена заштита на животните, организација и вршење на ветеринарно-здравствената дејност и други прашања од областа на ветеринарното здравство.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Животни" се: копитари (коњи, мази, мули и магарина); чапункари (говеда, биволи, овци, кози и свињи); перната живина (кокошки, мисирки, гуски, патки и друга перната живина); украсни и егзотични птици и животни; кучиња, мачки, куникули, пчели, пијавици, свилени буби, риби, ракови, школки, ежеви, желки, полжави, жаби, лумбрикултура, ловен дивеч, дивисверови, лабораториски животни и инсекти;
2. "Животни за колење" се: копитари, чапункари, перната живина, куникули и дивеч чие месо е наменето за исхрана на луѓето;
3. "Сопственици на животни" се: физички и правни лица кои се држатели на животни, директно одговорни за здравјето на животните;
4. "Условно грло" е: животно или збир на истоветни животни во тежина од 500 килограми жива мера;
5. "Производ од животинско потекло" е: составен дел на животинското тело во сурова, полупреработена или преработена состојба и млеко, јајца, производи од месо, риби, млеко и јајца, икра, мед и други производи од пчели, како и производи од ракови, школки, полжави и жаби наменети за исхрана на луѓето;
6. "Суровини од животинско потекло" се: составните делови на животинското тело, млеко, јајца и мед во непреработена состојба, без оглед на нивната намена;
7. "Отпадоци од животинско потекло" се: составните делови на животинското тело кои не се наменети за исхрана на луѓето;
8. "Отпадни води" се: водите што се создаваат во објектите за одгледување на животни, во кланиците и објектите за обработка, преработка и складирање на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, за кои е потребна посебна технологија за одвојување и пречистување;
9. "Мрша" е: пцовисано, мртвородено, абортирано, отстрелано, убиено, заклано или присилно заклано животно, цело или во делови што се неупотребливи за исхрана на луѓето и за исхрана на животните во непреработена состојба;
10. "Конфискат" е: дел од животинско тело и внатрешни органи на животните кои при ветеринарно-санитарен преглед е утврдено дека не се употребливи за исхрана на луѓето;
11. "Кафилерија" е: објект за преработка на животински мрши и на отпадоци од животинско потекло со термичка преработка;
12. "Премикс" е: ветеринарно-медицински производ кој се додава во добиточна храна;
13. "Добиточна храна" е: производ од растително, животинско или минерално потекло, добиен природно како кабата, концентрирани или индустриски комплетни крмни смеси и суровини, кои служат за исхрана на животните, а не се штетни за нивното здравје;
14. "Меланж" е: хомогенизирана и замрзната маса од искршени јајца од живина;
15. "Шталско ѓубре" е: цврст измет од животните во објектот за одгледување на животни и на ѓубриштето;
16. "Осока" е: течен измет од животните во канали-те на објектот за одгледување на животни и во јамата за осока;
17. "Компост" е: цврстиот дел од ѓубрето, добиен по анаеробна ферментација;
18. "Заболено од заразна болест" е: животното што покажува карактеристични знаци на соодветна заразна болест или заразата е утврдена лабораториски или по пат на некоја друга научно призната дијагностичка метода;
19. "Сомнително на заразна болест" е: животното кај кое знаците на болеста не се јасно изразени или кога две или повеќе животни ќе заболат или пцовисаат со исти или слични симптоми на заболување или кога животното ненадејно ќе пцовиса без видливи причини;
20. "Сомнително на заразување" е: животното што било во непосреден или посреден допир со болно животно или животно сомнително на заразна болест и животно за кое нема уверение за здравствена состојба;
21. "Објекти со сомнителни епизоотиолошки услови" се: објекти за одгледување на животни во кои не се спроведуваат пропишаните прегледи на животните и објекти во кои се врши недозволен и неконтролиран промет со животни и производи од животинско потекло;
22. "Зоонози" се: болести кои по природен пат се пренесуваат од животните на луѓето и обратно;
23. "Особено опасни заразни болести" се: болестите од Листата "А" од Меѓународниот зоосанитарен кодекс;
24. "Епизоотиолошко подрачје" е: подрачје на повеќе соседни општини;
25. "Епизоотиолошка единица" е: подрачје на една општина и градот Скопје;
26. "Други болести на животните" се: сите паразитски и органски болести кои можат да го загрозат здравјето на животните;
27. "Епизоотија" е: појава на бројни случаи на заразна болест при која во поглед на бројноста, времето и зафатените видови на животни го надминува очекуваниот број на случаи;
28. "Итни случаи" се: појава или сомневање дека се појавиле особено опасни заразни болести, случаи кога постои непосредна опасност за животот на животното или случај на породување на животното;
29. "Заразено подрачје" е: подрачјето на кое е утврдено еден или повеќе извори на зараза и на кое постајат услови за ширење на заразата;
30. "Загрозено подрачје" е: подрачјето на кое може да се пренесе болеста од заразено подрачје и на кое постојат услови за ширење на болеста;
31. "Ветеринарно-санитарни прегледи и контроли" се: прегледи и контроли на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна во производството и прометот, кои директно или индиректно се во улога на заштита на здравјето на животните од болести, како и заштита на луѓето од зоонози;
32. "Сопствена домашна потрошувачка на производи и суровини од животинско потекло" е: потрошувачката за потребите на семејството на сопственикот на животните, а секој друг начин на потрошувачка или промет (туристичка понуда, селски обичаи, потрошувачка во угостителски објекти, приредби и друго) се смета за јавна потрошувачка;
33. "Принудно колење на животни" е: колењето на животни без претходно извршен ветеринарно-санитарен преглед на животните пред колењето;
34. "Колење од нужда" е: колењето на животни заболени од болести за кои колењето не е забрането;
35. "Хигиенски неисправни производи и суровини од животинско потекло" се: производи и суровини од животинско потекло кои не одговараат на соодветните норми за квалитет поради што се неупотребливи и штетно влијаат на здравјето на животните и луѓето;
36. "Штетни материи" се: биорезидуи, анаболици, тиреостатици, полихлорирани бифенили, пестициди, микотоксини, метали и металовиди, радионуклеотиди и органски штетни материи;
37. "Дезинфекција, дезинсекција и дератизација" е: уништување на патогени микроорганизми, штетни инсекти и глодари во објектите за одгледување, произ-

водство и промет на животни, во објектите за колење, обработка, преработка, производство, собирање, складирање како и промет со производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна и други објекти при превенирање и искоренување на болестите кај животните;

38. "Дезодоризација" е: отстранување на непријатниот мирис во објектите за чување и складирање на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло;

39. "Санитација" е: физичко и хемиско чистење во објектите за одгледување на животни, колење и производство на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло;

40. "Деконтаминација" е: отстранување на биолошки, хемиски и радиоактивни агенсии;

41. "Дехелминтизација" е: третман на домашните животни со одредени лековити супстанции со цел да се елиминираат ендопаразитите од внатрешните органи;

42. "Ветеринарно друштво" е: трговско друштво и трговец поединец, кое е регистрирано во трговскиот регистар за вршење на ветеринарно-здравствена дејност (ветеринарна амбуланта, ветеринарна станица и ветеринарна болница);

43. "Ветеринарна медицина" е: збир на науки за превентивата и лекувањето на болестите кај животните, ги проучува физиолошките и патолошките процеси во животинскиот организам, методите за подобра исхрана, одгледување и искористување на животните, заштита од болести кои се заеднички за животните и луѓето и друго и

44. "Доктор по ветеринарна медицина" е: лице кое има завршено Факултет за ветеринарна медицина.

Член 3

Под здравствена заштита во смисла на овој закон се подразбираат следниве ветеринарно-здравствени дејности:

1. Здравствената заштита на животните од заразни и други болести утврдени со овој закон;
2. Откривање, спречување, лекување и искоренување на заразните болести кај животните;
3. Заштита на животните од зоонози;
4. Следење и проучување на епизоотиолошката состојба во врска со појава на заразни и други болести на животните;
5. Откривање, спречување, лекување и искоренување на други болести кај животните;
6. Лабораториска дијагностика и испитување на материјали од животни (крв и друго) на заразни болести;
7. Лабораториска дијагностика на други болести;
8. Специјалистички, клинички, патолошки, рендгенски и други дијагностички испитувања;
9. Болничко лекување на животните;
10. Обезбедување на здрава репродукција на животните;
11. Вршење хируршки и други интервенции на животните;
12. Преглед и контрола на животните за колење, рибите, раковите, школките, полжавите и жабите, производите, сировините и отпадците од животинско потекло и добиточната храна;
13. Испитување на ветеринарно-санитарната исправност на производите, сировините и отпадците од животинско потекло, добиточната храна, семето за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки и ембриони, вода за напојување на животните, вода за производство на производи и сировини од животинско потекло, вода во објектите за производство, складирање, преработка на производи и сировини од животинско потекло и добиточна храна и отпадните води

од процесот на производството на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло;

14. Спречување на контаминација на: животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна и водата со радиолошки, биолошки и хемиски контаминенти со цел да се утврди етиопатогенезата на болеста;

15. Спречување на контаминација на животната средина и природата со причинители и пренесувачи (вектори) на заразни болести и други штетни материи, нештетно отстранување на животински мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло;

16. Еколошки мерки за санитација на отпадни води, шталско губре, осока и компост;

17. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација;

18. Заштита на животните од нехумано постапување;

19. Еутаназија на животни;

20. Ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни и населението и

21. Други работи од областа на ветеринарното здравство утврдени со овој закон.

Член 4

Ветеринарно-здравствена дејност од јавен интерес е:

1. Здравствената заштита на животните од заразни и други болести утврдени со овој закон;
2. Откривање, спречување, лекување и искоренување на заразните и други болести на животните;
3. Заштита на животните од зоонози;
4. Следење и проучување на епизоотиолошката состојба во врска со појава на заразните и други болести;
5. Лабораториска дијагностика и испитување на материјали од животни (крв и друго) на заразни и други болести;
6. Преглед и контрола на животните за колење, рибите, раковите, школките, полжавите и жабите, производите, сировините и отпадците од животинско потекло;
7. Испитување на хигиенската и ветеринарно-санитарната исправност на производите, сировините и отпадците од животинско потекло, добиточната храна, семето за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки и ембриони, вода за напојување на животните, вода во објектите за производство, складирање, преработка на производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна и отпадните води од процесот на производството на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло;
8. Спречување на контаминација на: животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна и водата, со радиолошки, биолошки и хемиски контаминенти со цел да се утврди етиопатогенезата на болеста;
9. Спречување на контаминација на животната средина и природата со причинители и пренесувачи на заразни болести и други штетни материи, нештетно отстранување на животински мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло;
10. Еколошки мерки за санитација на отпадни води, шталско губре, осока и компост;
11. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација при појава на заразни болести;
12. Ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни и населението и
13. Еутаназија на кучиња, мачки и други животни - скитници при појава и превенирање на заразни и други болести кај животните.

Член 5

Република Македонија, општините, градот Скопје, ветеринарните друштва, сопствениците на животни, сопственици на објекти за одгледување и промет со животни, производство, обработка, преработка, промет и складирање на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна се должни да обезбедат здравствена заштита на животните и примена на мерки за откривање, спречување и искоренување на болести на животните согласно со овој закон.

Мерките за откривање, спречување и искоренување на болести на животните утврдени со овој закон, ги спроведуваат субјектите од ставот 1 на овој член, секој во рамките на своите права и обврски.

Мерките за откривање, спречување и искоренување на зоонозите на животните ги спроведуваат ветеринарните друштва кои ќе ги определи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Сопственикот на животните има право на остварување здравствена заштита на животните.

Слободен е изборот на доктор по ветеринарна медицина, освен за работите кои се однесуваат на спроведувањето на минимален задолжителен обем на здравствена заштита на животните од заразни болести.

Секој е должен да го чува здравјето на животните, како и здравјето на луѓето од болести кои се пренесуваат меѓу животните и од животните на луѓето и обратно.

Секој сопственик на животни е должен со животните да постапува хумано и да ги заштити од болки и правремено да побара да им се укаже ветеринарно-здравствена помош.

Болното или повреденото животно, кога болеста или повредата е од таква природа, што животот на животното не може да се спаси треба безболно да се убие.

Објектите во кои се сместуваат животните мораат да бидат прилагодени да ги задоволуваат биолошките потреби на секоја категорија на животни.

На животните мора да им се обезбеди потребна хигиенски исправна добиточна храна и вода.

Забрането е мачење на животните во текот на одгледувањето, чувањето, користењето при работа и при обука (дресура).

Научно-истражувачки испитувања на животните можат да се вршат само во здравствено-медицински, ветеринарно-здравствени, фармацевтски и други научни институции при што животните не смеат да се изложат на мачење.

Сопствениците на животни мораат да овозможат вршење на ветеринарно-санитарен преглед и контрола, како и земање на потребниот материјал за испитување и преземање на други мерки за заштита од заразни и други болести на животните, определени со овој закон.

Член 7

Здравствена заштита од јавен интерес се врши врз основа на дозвола во согласност со овој закон.

Вршењето на дејностите од јавен интерес за кои не е издадена дозвола ќе се обезбеди со основање на ветеринарно јавно претпријатие или на друг начин под услови утврдени со овој закон.

Член 8

Вршењето на ветеринарно-здравствената дејност се организира така што да обезбеди траен и непречен пристап на сите сопственици на животни до ветеринарните услуги и остварување на правото на мини-

мален задолжителен обем на заштита од заразни болести на животните утврден со овој закон.

За обезбедување на минимален задолжителен обем на заштита на животните од болести, Република Македонија обезбедува средства на начин и под услови утврдени со овој закон.

Член 9

Спречување и искоренување на заразните и други болести на животните, во меѓународниот промет со животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло како и предмети со кои можат да се пренесат заразни и други болести, се врши согласно со овој закон и со меѓународните договори.

II. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

1. Мерки за здравствена заштита на животните

Член 10

Здравствената заштита на животните се спроведува заради одгледување на здрави животни и добивање на хигиенски исправни производи и сировини од животинско потекло, заштита на луѓето од зоонози и ветеринарно-здравствена заштита на животната средина и природата.

Член 11

Мерки за здравствена заштита на животните во смисла на овој закон се:

1. Спроведување на мерките за откривање, спречување на појава, сузбивање и искоренување на заразни болести на животните;
2. Сузбивање на зоонози;
3. Заштита на животните од други болести;
4. Спречување и откривање на контаминација на животни, производи и сировини од животинско потекло со контаминанти од биолошко и хемиско потекло;
5. Лекување на заболени животни, извршување на хируршки интервенции на животните и други работи во врска со здравствената заштита на животните;
6. Обезбедување на здрава репродукција и лекување на подмладокот на животните;
7. Спроведување на мерките за здравствена заштита при добивање и подготовка на семе за вештачко осеменување, добивање и пресадување на оплодени јајце клетки и ембриони, сместување и распределба на семе за вештачко осеменување и оплодени јајце клетки и ембриони, вештачко осеменување на животните и спречување и откривање на наследните болести кај животните;
8. Обезбедување на зоохигиенски и други ветеринарно-санитарни, техничко-технолошки услови за одгледување и зачувување на здравјето и правилна исхрана на животните;
9. Ветеринарно-здравствена заштита на животните;
10. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација на животните, производите, сировините и отпадоците од животинско потекло, земјиштето, објектите, опремата и други предмети;
11. Ветеринарно-здравствена заштита на животната средина и природата, сврзана со примена на фармаколошки средства, одгледување и чување на животни и можни негативни влијанија на животната средина, обработка, преработка, складирање и промет на производи како и нештетно отстранување на мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло и
12. Ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животните и на населението.

2. Здравствена заштита на животните од болести**Член 12**

а) Заразни болести на животни, во смисла на овој закон се:

А. Особено опасни заразни болести

1. Африканска чума кај свињите - *Pestis africana suum*;
2. Белодробна зараза кај говедата - *Pleuror pneumonia contagiosa bovum*;
3. Болест на набрана кожа - *Dermatosis nodularia contagiosa*;
4. Везикуларно заболување кај свињите - *Morbus vesicularis suum*;
5. Везикуларен стоматит - *Stomatitis vesicularis*;
6. Говедска чума - *Pestis bovini*;
7. Класична чума кај свињите - *Pestis suum*;
8. Класична чума кај живината - *Pestis avium*;
9. Лигавка и шип - *Aphta epizootica*;
10. Њукастелска болест - *Morbus Newcastle*;
11. Овчи сипаници и козји сипаници - *Variolla ovina et variolla caprina*;
12. Син јазик - *Febris catarrhalis ovium /Blue tongue/*;
13. Треска на долината Рифт - *Hepatitis enzootica (Nekrotikarus)*;
14. Чума кај коњите - *Pestis equorum* и
15. Чума кај овците и козите - *Pestis ovis et capris*.

Б. Други заразни болести:

1. Ауејцкиева болест - *Morbus Aujeszky*;
2. Атрофичен ринит кај свињите - *Rhinitis atrophica suum*;
3. Акариоза кај пчелите - *Acariosis apium*;
4. Африканска сакагија - *Limphoangitis epizootica*;
5. Беснило - *Rabies*;
6. Бруцелоза - *Brucellosis*;
7. Брливост кај пастрмките - *Myxomatosis salmonis*;
8. Белодробна стронгилоза кај овците - *Dactylocaulosis*;
9. Белодробна аденоматоза кај овците - *Adenomatosis pulmonum epizootica ovis*;
10. Вароза - *Varoosis apium*;
11. Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките - *Septicaemia haemorrhagica salmonis*;
12. Воспаление на меурот кај крапот - *Aerocistitis cyprini*;
13. Гамборова болест - *Morbus Gumboro*;
14. Генитална кампилобактериоза - *Vibriosis*;
15. Гангренозно воспаление на вимето кај овците - *Mastitis gangraenosa ovium*;
16. Гастрофилоза - *Gastrofilosis*;
17. Дизентерија кај свињите - *Dysentery suum*;
18. Дурина - *Exanthema coitale paraliticum*;
19. Ехинококоза - *Echinococcosis*;
20. Ензоотска леукоза кај говедата - *Leucoza enzootica bovini*;
21. Еритродерматит кај крапот - *Eritrodermatitis cyprini*;
22. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата - *Enterotoxemia infectiosa ovium et dysentery agnorum*;
23. Желудечно-цревна стронгилоза кај говедата и овците - *Strongylosis et trichistrongylosis ventriculi et intestini*;
24. Заразна некроза на панкреасот кај пастрмките - *Necrosis infectiosa pankreatica salmonis*;
25. Заразна фатеност кај свињите - *Encephalomyelitis enzootica suum*;
26. Заразна агалакција кај козите и овците - *Agalactia contagiosa caprina et ovium*;
27. Заразно пресушување на вимето кај кравите - *Mastitis enzootica bovum*;

28. Заразен ларинготрахеит кај живината - *Laryngotracheitis infectiosa gallinarum*;
 29. Заразен бронхитис кај живината - *Bronchitis infectiosa avium*;
 30. Заразен абортус кај овците - *Abortus chlamydialis ovium*;
 31. Инфективна анемија кај коњите - *Anaemia infectiosa equorum*;
 32. Инфлуенца кај коњите - *Influenza equorum*;
 33. Инфективен бовин ринотрахеит - инфективен пустуларен вулвовагинит - *Rhinotracheitis infectiosa et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum*;
 34. Кју треска; - *Q febris*;
 35. Колера кај живината - *Pasteriullosis avium*;
 36. Краста кај домашните животни - *Scabies*;
 37. Коњска вирусна ринопневмонија - *Rhinopneumonia equi*;
 38. Лептоспироза - *Leptospirosis*;
 39. Маркова болест - *Neurolymphomatosis avium*;
 40. Микоплазмоза кај живината - *Mycoplasmosis avium*;
 41. Миксоматоза - *Myxomatosis*;
 42. Метилавост - *Fasciolosis*;
 43. Микроспориоза - *Microsporiosis*;
 44. Ноземоза кај пчелите - *Nosemosis apium*;
 45. Полов егзантем кај коњите - *Exanthema coitale vesiculosum equorum*;
 46. Пролетна виремија кај крапот - *Viremia vernalis cyprini*;
 47. Пситакоза - *Psitacosis*;
 48. Пироплазмоза - *Piroplasmosis*;
 49. Паратуберкулоза - *Paratuberculosis*;
 50. Респираторен и репродуктивен синдром кај свињите - *Sindroma reproductivum et respiratorum suum*;
 51. Сакагија - *Malleus*;
 52. Салмонелоза - *Salmonellosis*;
 53. Специфичен везикуларен стоматит - *Stomatitis vesicularis specifica*;
 54. Спонгиозна енцефалопатија кај говедата - *Encephalopathia spongiformis bovum*;
 55. Тифус кај живината - *Thyphus avium*;
 56. Токсоплазмоза - *Toxoplasmosis*;
 57. Трансмисивен гастроентерит кај свињите - *Gastroenteritis virosa suum*;
 58. Трихинелоза - *Trichinellosis*;
 59. Туберкулоза - *Tuberculosis*;
 60. Туларемија - *Tularemia*;
 61. Токсокариоза - *Toxocariosis*;
 62. Трихофитија - *Trichophytia bovis*;
 63. Фурункулоза кај пастрмките - *Furunculosis salmonis*;
 64. Хеморагична септикемија кај говедата - *Septicaemia haemorrhagica bovum*;
 65. Хеморагична болест кај зајациите - *Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum*;
 66. Црн пришт - *Anthrax*;
 67. Цистицеркоза - *Cisticercosis*;
 68. Чума кај пчелите - *Pestis apium*;
 69. Шупкавец - *Gangraena emphysematosa* и
 70. Шмркавица кај овците - *Oestrosis*.
- Заразните болести од ставот 1 под А, точка 11 и 12 и под Б, точки 5, 6, 14, 19, 34, 36, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66 и 67 од овој член се зоонози.

Б) Други болести на животните во смисла на овој закон се:**Болести кај повеќе животински видови**

1. Листериоза - *Listeriosis*;
2. Токсоплазмоза - *Toxoplasmosis*;
3. Мелиоидоза - *Melioidosis*;
4. Ботулизам - *Botulism*;
5. Други инфекции предизвикани со клостриди - *Other clostridial infections*;

6. Други пастерелози - Other pasteurelloses;
7. Актиномикоза - Actinomycosis,
8. Цревни салмонелозни инфекции - Intestinal Salmonella infections;
9. Кокцидиоза - Coccidiosis;
10. Дистоматоза, метилавост (метил на црниот дроб) - Distomatosis (liver fluke) и
11. Филарија, филаријаза - Filariasis.

Болести кај говедата:

1. Вирусен пролив кај говедата - Bovine virus diarrhoea;
2. Вибриозна дизентерија - Vibrionic dysentery и
3. Хиподермоза - Hypodermosis bovis.

Болести кај овците и козите:

1. Контагиозна-заразна ектима - Contagious pustular dermatitis;
2. Заразен пододерматитис/заразна кривотница кај овците - Parapneumonia contagiosa;
3. Заразна болест на очите кај говедата, овците и козите - Ophthalmia infectiosa;
4. Казеински (сираст) лимфаденит - Caseous lymphadenitis;
5. Овча шуга - Scabies ovis.

Болести кај коњите:

1. Полов егзем - Equine coital exanthema;
2. Улцеративен лимфангит - Lymphagitis ulcerativa и
3. Ждребечак (бугурос) - Adenitis equorum, Coryza contagiosa equorum;

Болест кај свињите:

1. Црвен ветар кај свињите -Erysipelas Suis;

Болести кај живината:

1. Инфективна коричка - Corica contagiosa;
2. Авијарен енцефаломиелитис - Encephalomyelitis avi-um;
3. Спирохетоза кај живината - Spirochaetosis avium;
4. Салмонелоза кај живината (тифус кај пернатата живина - В 308 и бел пролив кај пилињата - В 313) - Salmonella gallinarum i Salmonella pullorum i
5. Леукоза кај живината - Leucosis avium.

Болест кај кучињата:

1. Штенечак (инфективна грозница кај кучињата) - Febris catarrhalis infectiosa canum.

Член 13

Во случај на појава на друга заразна болест која не е наведена во членот 12 на овој закон, односно чиј причинител сè уште не е утврден, а која брзо се шири и може да го загрози здравјето на животните, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, заради заштита од тие болести ќе нареди кои мерки од пропишаните со овој закон ќе се применат.

Член 14

Сопствениците на животни се должни да го известат надлежното ветеринарно друштво или Управата за ветеринарство ако се посомневаат дека постои опасност по здравјето на животните или за опасност од болест, да дадат податоци за здравствената заштита на животните и за спроведувањето на мерките од овој закон, како и да овозможат контрола на преземените мерки за пријавеното животно.

В) Мерки за откривање и спречување на појава на заразни болести

Член 15

Заради откривање и спречување на појава на заразна болест во зависност од нејзината природа и степенот на опасноста, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да нареди една или повеќе од следниве мерки:

1. Заштитна вакцинација;
2. Дијагностички и други испитувања;
3. Утврдување на причините на заболувањето и пцовисувањето;
4. Еутаназија во дијагностички цели;
5. Лабораториска анализа на сурови кожи на црн пришт;
6. Лабораториско испитување на водата;
7. Лабораториско испитување на добиточната храна во производството;
8. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација;
9. Спроведување на зоохигиенски, зоотехнички и изолационски мерки;
10. Контрола на животните, производите и суровините од животинско потекло во производството и прометот;

11. Контрола на животните на саеми, пазари, пасишта, изложби, аукции, берза на животни и спортски натпревари;

12. Контрола на објектите за одгледување и сместување на животните;

13. Контрола на средствата и условите за превоз на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло;

14. Контрола на објектите за колење на животни, обработка, преработка, складирање и промет на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло;

15. Собирање и нештетно отстранување на мрши од животни, конфискати и отпадоци од животинско потекло;

16. Контрола во производството, прометот, употребата и складирањето на семе за вештачко осеменување и оплодени јајце клетки и ембриони;

17. Обележување на животните заради здравствена заштита;

18. Посебни услови, ограничување или забрана на увоз и транзит на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло;

19. Ограничување или забрана на движење на животни и луѓе;

20. Ветеринарно-санитарни прегледи и контрола на добиточна храна во производство, промет и употреба за исхрана на животните и

21. Ветеринарно-медицинско просветување на сопственици на животните.

Освен мерките од ставот 1 на овој член, во случај на појава на нова болест која не е утврдена со овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да нареди и други мерки и начин на нивно спроведување.

Член 16

Заради запознавање со заразните болести кај животните, нивното спречување и искоренување, за сопствениците на животни и лицата кои доаѓаат во непосреден допир со животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, мрши и конфискати, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство организира курсеви, издавање на брошури и дава информации преку средствата за јавно информирање во врска со заштитата од болести на животните.

Член 17

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на крајот на секоја тековна година за наредната година, наредува преземање мерки за здравствена заштита на животните за определени заразни болести и определува рокови за спроведување на наредените мерки.

За спроведување на мерките од ставот 1 на овој член Владата на Република Македонија донесува годишна Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните.

За здравствена заштита на животните за определени болести од членот 12 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува повеќегодишна Програма за сузбивање и искоренување на болеста.

Сопственикот на животните ги поднесува трошоците за заштитна вакцинација, дијагностичко испитување и други трошоци настанати во врска со спроведувањето на мерките од ставот 1 на овој член, освен кога тие трошоци во согласност со овој закон се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 18

При појава на големи природни непогоди или епидемии кои можат да предизвикаат заболување на поголем број животни, Владата на Република Македонија може за територијата на Република Македонија или нејзин дел да предложи прогласување на вонредна состојба.

Во предлогот од ставот 1 на овој член, Владата на Република Македонија предлага мерки кои се однесуваат на:

1. Мобилизација на ветеринарните работници и други граѓани за спроведување на пропишаните мерки за здравствена заштита на животните;

2. Одземање и користење на лекови, опрема и превозни средства во согласност со посебните прописи и времена употреба на земјиштето и објектите за извршување на пропишаните мерки за здравствена заштита на животните и

3. Посебни задачи за ветеринарните друштва и други правни и физички лица за извршување на пропишаните мерки за здравствена заштита на животните, како и учество на органите за внатрешни работи, единиците на цивилната заштита и единиците на Армијата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ги определува епизоотиолошките подрачја, односно епизоотиолошките единици во Република Македонија на кои се спроведуваат мерките од ставот 2 на овој член.

Член 19

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација се врши во сите објекти, простории, превозни средства, на опремата и предметите кои подлежат на контрола на ветеринарна инспекција, како и објектите, пасиштата и други површини каде што животните постојано или повремено престојуваат или се движат.

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација се врши заради спречување и сузбивање на заразните болести на животните и зоонозите, заштита на хигиенската исправност на производите и сировините од животинско потекло и добиточната храна, како и ветеринарна здравствена заштита на животната средина и природата од загадување со патогени микроорганизми и паразити.

Средствата за дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација мора да се користат во обем и на начин со кој нема да се загади животната средина и природата.

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација од ставовите 1 и 2 на овој член во случај кога се задолжителни согласно со овој закон или ако се наредени од ветеринарниот инспектор, ги вршат ветеринарни друштва што ќе ги определи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 20

Видовите и количествата на вакцини кои се потребни да се обезбедат за спречување на особено опасни заразни болести, како и ветеринарните друштва кои се должни да ги набават, складираат и да ја контролираат нивната имуногеност ги определува директорот на Управата за ветеринарство.

Средства за набавка, складирање и контрола на имуногеноста на вакцините од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 21

Управата за ветеринарство ја следи појавата и ширењето на заразните болести кај животните на територијата на Република Македонија и во другите држави и по потреба ја известува јавноста.

Член 22

Заради спречување и заштита од заразни болести кај животните сопствениците на животни се должни да ги преземаат следниве задолжителни општи превентивни мерки, и тоа:

1. Обезбедување на хигиенски исправна вода за напојување на животните;

2. Обезбедување и одржување на здравствени услови во објектите за одгледување на животни, во другите простории каде што се собираат животните, како и во испустите и местата каде што престојуваат животните и во непосредната околина на животните;

3. Обезбедување хигиена при породувањето на животните и при молзењето;

4. Придржување на ветеринарно-санитарниот ред на јавните места каде што се собираат и продаваат животните, во возилата за превоз на животните, производите, сировините и отпадоците од животинско потекло и добиточната храна, во објектите за одгледување на животните и на пасиштата, како и исполнување на техничко-технолошките услови во објектите за собирање и колење на животните, обработка, преработка, складирање на производите, сировините и отпадоците од животинско потекло и на добиточна храна;

5. Обезбедување на ветеринарно-санитарни услови за производство и промет на хигиенски исправни производи и сировини од животинско потекло;

6. Спречување да се внесуваат причинителите на заразни болести во објектите каде што се одгледуваат животните;

7. Преземање на ветеринарно-санитарни мерки во технологијата на интензивно одгледување на животни;

8. Нештетно отстранување на мршите, конфискации и отпадоците од животинско потекло, фекалите, осоката, компостот и отпадните води;

9. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација во објектите и на возилата;

10. Обележување на животните заради здравствена заштита и

11. Други мерки предвидени со овој закон.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску ги пропишува начинот за обезбедување на ветеринарно-санитарен ред на јавни места и техничко-технолошките услови што треба да ги

исполнуваат објектите за собирање, продавање и колење на животни.

Член 23

Сопственикот на куче е должен во рок од осум дена да пријави набавка, отуѓување, губење, пцовисување, како и секоја друга промена во врска со чувањето на кучето, освен набавка на млади кучиња до четири месеци старост, кај ветеринарното друштво кое води регистар за кучиња за подрачјето на постојаното место на живеење на сопственикот на кучето.

За да се спречи појавата на беснило, заразни и други болести што ги пренесуваат кучињата се врши задолжителна регистрација, заштитна вакцинација и дехелминтизација на кучињата.

Сопственикот на куче е должен во рокот определен согласно со членот 17 став 1 на овој закон, да го донесе кучето на место што ќе го определи ветеринарното друштво, заради регистрација, вакцинација и дехелминтизација.

Ветеринарното друштво води регистар за регистрираните кучиња и евиденција за извршената вакцинација и дехелминтизација и на сопствениците им издава регистар-картица.

Регистрираните и вакцинираните кучиња мораат да носат значка и да бидат врзани. Не мораат да бидат врзани ловечките кучиња за време на ловот, овчарските кучиња кога се движат со стада ако се оддалечени 500 метри од населеното место.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува формата на значката за регистрираните и вакцинираните кучиња за секоја година, формата и содржината на регистарската картица и содржината и начинот на водењето на регистарот за регистрираните кучиња.

Член 24

Кучињата што не се регистрирани и вакцинирани и не се врзани се одземаат и еутанизираат на сметка на сопственикот, а кучињата скитници се еутанизираат на сметка на општината, односно на градот Скопје.

Општината, односно градот Скопје го определува правното лице кое ќе врши собирање и нештетно отстранување на животински мрши, еутаназија на кучиња и мачки скитници и на други животни од подрачјето на општината, односно градот Скопје и гради објекти за времено згрижување (азил) на животните скитници.

Правното лице од ставот 2 на овој член е должно при еутаназија на животните скитници или за намалување на нивната популација да применува методи во согласност со меѓународните стандарди за заштита на животните.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува постапката и начинот на еутаназија на нерегистрирани и невакцинирани кучиња и мачки скитници и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат објектите на правните лица од ставот 2 на овој член.

Член 25

Во зависност од епизоотиолошката состојба се врши превентивна вакцинација на мачки и други домашни животни и перорална вакцинација на лисици и други диви животни потенцијални пренесувачи за ширењето на беснило.

Г) Мерки за сузбивање и искоренување на заразни болести кај животните

Член 26

Ако се појави заразна болест или се појават знаци врз основа на кои се сомнева дека животното е за-

болено или пцовисано од заразна болест, сопственикот на животното е должен да го извести ветеринарното друштво од епизоотиолошката единица каде што заболело, односно пцовисало животното.

Сопственикот на животното е должен да спречи пристап на други животни и луѓе кон болното односно пцовисаното животно, стадото, јатото, пчелните семејства, рибниците, како и кон објектите каде што се наоѓаат животните.

Ветеринарното друштво од ставот 1 на овој член кога ќе утврди или се посомнева на заразна болест е должно да преземе ветеринарно-санитарни мерки пропишани со овој закон за да се спречи ширењето на болеста, односно да се спречи прометот со заразени животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло.

Во случаите определени согласно со членот 17 став 1 од овој закон, дијагнозата за заразна болест мора да се потврди со лабораториски наод на причинителот.

Ветеринарното друштво од ставот 1 на овој член е должно веднаш да ја извести Управата за ветеринарство за појавата на заразна болест односно за сомневањето за заразна болест и за преземените ветеринарно-санитарни мерки.

Член 27

При сомневање на заразна болест, ветеринарното друштво мора да зема и испраќа материјал за лабораториско испитување во ветеринарен институт или овластена дијагностичка лабораторија.

Ако ветеринарното друштво од ставот 1 на овој член не испрати материјал тоа ќе го стори ветеринарниот инспектор на сметка на ветеринарното друштво.

Ветеринарното друштво или ветеринарниот инспектор кој испраќа материјал на испитување од ставите 1 и 2 на овој член и овластената дијагностичка лабораторија, односно ветеринарниот институт мора да обезбедат превоз на материјалот на начин со кој нема да се предизвика опасност од ширење на заразната болест.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува начинот и постапката на земање и испраќање на материјал од ставот 1 на овој член.

Член 28

Ветеринарниот институт или овластената дијагностичка лабораторија која го испитувала материјалот, за резултатот од испитувањето се должни веднаш а најдоцна во рок од 24 часа од добивањето на резултатот да ги извести Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво кое го испратило материјалот за испитување.

За појавата на заразна болест која е зооноза, ветеринарниот институт или овластената дијагностичка лабораторија која го извршила испитувањето, се должни да го известат и Министерството за здравство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за појавата и опасноста од заразната болест го известува населението од подрачјето на општината односно градот Скопје, Министерството за одбрана, правните и физички лица кои вршат одгледување и промет на животни и ги запознава со мерките што треба да ги преземат за да може да се спречи ширењето на заразната болест.

Член 29

Кога ќе се утврди постоење на заразна болест и додека трае опасноста од заразна болест, ветеринарниот инспектор во зависност од природата на заразната болест и степенот на опасноста, во заразеното

односно во загрозеното подрачје на сопствениците им наредува преземање на една или повеќе од следниве мерки:

1. Издвојување на здравите од болните и сомнителните животни;
 2. Затворање на болните и сомнителните животни;
 3. Затворање на заразените или сомнителните дворни места или објекти и забрана на внесување, или изнесување на животни во или од заразените или сомнителните дворни места или објекти;
 4. Забрана или ограничување на движењето и прометот (продажба) на животни;
 5. Забрана или ограничување на изнесување, односно промет на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, на добиточна храна, сировини кои служат за производство на добиточна храна и на други предмети со кои може да се пренесе заразна болест;
 6. Забрана на одржување и настапување на саеми, пазари, изложби, спортски натпревари и други јавни смотри на животни;
 7. Колење или еутаназија на заболени или сомнителни животни;
 8. Забрана на колење на заболени или сомнителни животни;
 9. Забрана на колење на копитари, чапункари, перната живина и куникули;
 10. Забрана на издавање на уверенија за здравствената состојба на животните;
 11. Попис и обележување на животните заради здравствена заштита;
 12. Забрана или ограничување на одгледување-чување на животни во определени објекти за определено време;
 13. Забрана или ограничување на производство, складирање, промет и употреба на семе за вештачко осеменување и оплодени јајце клетки и јајца за инкубирање;
 14. Забрана на природен припуст и кастрација на заразените или сомнителните животни;
 15. Превентивно вакцинирање, дијагностички испитувања и лекувања на животни;
 16. Ставање под контрола на заразени и сомнителни стада кои се напакуваат на пасишта;
 17. Забрана, ограничување или зголемен отстрел на дивеч;
 18. Систематско сузбивање на преносители (вектори) на заразни болести;
 19. Затворање на мачки и кучиња (домашни миленици);
 20. Еутаназија на мачки и кучиња скитници;
 21. Термичка обработка на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло кои се контаминирани или се сомнева дека се контаминирани со причинители на заразни болести;
 22. Уништување на контаминирани предмети, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна со која може да се пренесе заразна болест;
 23. Забрана на употреба на контаминирани објекти и опрема и
 24. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација на објектите за одгледување на животни, трлата, дворовите, просториите во кои се наоѓаат инкубатори, објектите за обработка, преработка, складирање и промет на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и на други места на кои се наоѓале заболени или пловисани животни и предмети што биле во допир со нив.
- Мерките од ставот 1 на овој член можат да се наредат и кога постои непосредна опасност од појава на заразна болест.

При појава на особено опасни заразни болести може да се нареди и привремена забрана на работа во објектите во кои се преработуваат или складираат производи, сировини или отпадоци од животинско потекло или добиточна храна.

Ако се појават особено опасни заразни болести од делни мерки од ставот 1 на овој член мора да се применат на подрачјето од најмалку 10 км околу жариштето на заразата во зависност од конфигурацијата на теренот, видот на заразната болест, биолошките фактори и начинот на одгледување на животните.

Член 30

Заради спречување на внесување и ширење на заразните болести кај животните од други земји и за нивно искоренување во Република Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да:

1. Нареди ставање на определен дел од границата на Република Македонија под постојан ветеринарно-санитарен надзор и спроведување на одделни мерки пропишани со овој закон во граничните општини;
 2. Го ограничи или забрани увозот или провозот (транзитот) на пратки на животни, производи, сировини, отпадоци од животинско потекло и други предмети преку територијата на Република Македонија, со кои може да се пренесува заразна болест и ако постои опасност со увозот или провозот болеста да се внесе во Република Македонија;
 3. Нареди дезинфекција на возилата кои влегуваат во Република Македонија, а за патниците задолжително поминување преку дезинфекциона бариера и
 4. Да го ограничи или да им забрани на лица преминување на државната граница во двата правца во соработка со министерот за внатрешни работи, ако во граничната општина на Република Македонија или во соседна земја се појави и шири особено опасна заразна болест.
- Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го определи ветеринарното друштво што ќе врши дезинфекција од ставот 1 точка 3 на овој член.
- Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ги пропише техничко-технолошките услови, барања и правила за изградба на дезинфекциона бариера и начинот на вршење на дезинфекција.

Член 31

Управата за ветеринарство, ветеринарните друштва, ветеринарниот институт и овластените дијагностички лаборатории ја следат и проучуваат епизоотолошката состојба во Република Македонија и преземаат мерки во согласност со обврските определени од Меѓународната канцеларија за епизоотии.

Управата за ветеринарство води евиденција, подготвува месечни извештаи за појавата и ширењето на заразните болести кај животните во Република Македонија и ги доставува до Меѓународната канцеларија за епизоотии.

Начинот на водење на евиденција, пријавување и одјавување на заразните болести, обрасците за месечни и годишни извештаи ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 32

Се смета дека заразната болест престанала кога по лекувањето, уништувањето или пловисувањето на последното заболено животно и по завршената дезинфекција изминал најдолгиот инкубационен период за соодветната заразна болест.

III. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ПРЕВЕНТИВА ВО ПРОМЕТОТ И ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Ветеринарно-санитарен преглед и контрола во внатрешниот промет

Член 33

Во внатрешниот промет сопственикот на животни е должен за копитари, чапункари, перната живина, собни птици, куникули, риби од рибници и од одгледувалишта, пчелни семејства и матици, неотстрелан ловен дивеч, кучиња, мачки, животни со благородни крзна да има и на барање од овластеното лице да покаже уверение за здравствената состојба на животното (во натамошниот текст : уверение).

Сопственикот на животни мора да има уверение од ставот 1 на овој член и тоа:

1. За копитари и чапункари, ако:

- животните ги испраќа со превозно средство или пеш надвор од епизоотиолошкото подрачје;
- нема постојано живеалиште;
- ги продава или на друг начин ги отуѓува животните;

- животните ги испраќа на саеми, пазари и други места за продажба, изложби, спортски натпревари и други јавни смотри каде што се собираат животните и

- животните ги испраќа во кланица заради колење.

2. За перната живина, собни птици, куникули, неотстрелан ловен дивеч и животни со благородни крзна, ако:

- животните ги испраќа во кланица заради колење;
- животните ги испраќа надвор од епизоотиолошкото подрачје и
- животните ги продава или на друг начин ги отуѓува.

3. За риби од рибници или од водите од одгледувалишта ако:

- ги испраќа надвор од епизоотиолошкото подрачје и

- ги продава или на друг начин ги отуѓува.

4. За пчелни семејства и матици, ако:

- ги испраќа надвор од епизоотиолошкото подрачје и

- ги продава или на друг начин ги отуѓува.

5. За кучиња и мачки, ако :

- ги испраќа на саем, изложба, спортски натпревари или на други јавни смотри и

- ги продава или на друг начин ги отуѓува, освен за кучиња и мачки во придружба на сопственикот во внатрешен или меѓународен промет или во случај на привремена промена на местото на престојот, сопственикот на овие животни не мора да има уверение од ставот 1 на овој член, туку мора да има меѓународно уверение за извршени вакцинации.

Меѓународно уверение за извршени вакцинации за кучиња и мачки издава ветеринарно друштво определено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За издадените меѓународни уверенија за извршени вакцинации за кучиња и мачки се води регистар.

Образецот на меѓународно уверение за извршени вакцинации за кучиња и мачки и содржината и начинот на водење на регистарот од ставовите 3 и 4 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Со уверението од ставот 1 на овој член се потврдува дека во местото на потеклото или на престојот на животните од ставот 1 на овој член не е утврдено дека постои заразна болест која можат да ја пренесат тие животни, дека се преземени наредените превентивни мерки и други дијагностички испитувања, и дека животните за колење се опфатени со планираните испи-

тувања на биолошки остатоци, причинители на болести кај животните, загадувачите на добиточната храна, исцедокот и телесните течности на животните, нивните ткива и органи, како и производите и суровините од животинско потекло.

Уверението од ставот 1 на овој член го издава ветеринарно друштво определено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За издаденото уверение од ставовите 1 и 3 на овој член и извршените промени, определеното ветеринарно друштво води евиденција.

Уверението од ставовите 1 и 3 на овој член се издава за време од десет дена.

Уверението од ставовите 1 и 3 на овој член не смее да се издава, ако во местото на потеклото на животните е утврдено дека постои заразна болест што може да се пренесе со тој вид на животни.

Животните мора да бидат обележани заради утврдување на нивната здравствена состојба на определен начин.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува образецот за уверението од ставовите 1 и 3 на овој член и начинот на обележувањето на животните заради здравствена заштита и водење евиденција од ставот 8 и 11 на овој член.

Член 34

Ветеринарно-санитарниот преглед е задолжителен при товарање, претоварање и растоварање на пратки на животни, производи (освен конзерви), суровини и отпадоци од животинско потекло, мрши, конфискати од животинско потекло, шталско ѓубре, осока и компост коишто се испраќаат со превозни средства надвор од епизоотиолошкото подрачје, како и за копитари и чапункари кои се тераат пеш надвор од епизоотиолошкото подрачје.

Сопствениците или превозниците на пратките од ставот 1 на овој член се должни најмалку 24 часа пред товарањето, претоварањето и растоварањето на пратките да поднесат барање до ветеринарниот инспектор на епизоотиолошкото подрачје за да изврши ветеринарно-санитарен преглед.

По извршениот ветеринарно-санитарен преглед при товарање на пратки се издава потврда за здравствената состојба на пратката, а за животните од членот 33 ставот 1 на овој закон не се издава потврда туку на грбот на уверението се потврдува дека е извршен задолжителен преглед.

Забрането е товарање, претоварање и растоварање на пратки од ставот 1 на овој член, движење на копитари и чапункари ако при задолжителниот ветеринарно-санитарен преглед се утврди или посомнева дека: пратката е заразена со заразна болест; потекнува од заразно подрачје; ако нема уверение од членот 33 ставот 1 на овој закон; ако превозното средство не ги исполнува пропишаните ветеринарно-санитарни услови или ако пратката не ги исполнува пропишаните хигиенско-технички услови.

Ќе се забрани промет и истовар на пратки од ставот 1 на овој член, ако при задолжителниот ветеринарно-санитарен преглед и контрола се утврди дека: пратката нема уверение за здравствената состојба на животните или друга потврда за хигиенската исправност на пратката пропишана со овој закон; уверението или потврдата имаат недостатоци односно ако неправилно се пополнети и заверени, се нечитливи и не овозможуваат идентификација на животните или на производите од животинско потекло; ако уверението или потврдата се издадени од неовластено лице, ако не е извршена или неправилно е извршена заверката на товарниот лист при утоварот на животните или ако пратката е донесена од непознато епизоотиолошко

подрачје или ако пратката потекнува од подрачје со непозната епизоотиолошка состојба.

При превозот со железница, камиони и други превозни средства е дозволено товарење, претоварање или растоварање на пратка на животни само на места што ги исполнуваат пропишаните техничко-технолошки услови, барања и правила.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на товарење, претоварање и растоварање на пратки од ставот 1 на овој член, техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнуваат превозните средства и образецот на потврдата за здравствената состојба на пратката од ставот 3 на овој член по претходно добиено мислење од Министерството за сообраќај и врски.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува техничко-технолошките услови што мора да ги исполнува местото на кое се врши товарење, претоварање и растоварање на пратките од ставот 5 на овој член по претходно добиено мислење од министерот за сообраќај и врски.

Член 35

Ветеринарниот инспектор ако утврди дека пратките се пуштени во промет спротивно на одредбите на членовите 33 и 34 од овој закон, а животните не покажуваат сомневање или знаци на заразна болест, како и дека животните или животинските производи не потекнуваат од заразено или од подрачје сомнително на зараза ќе нареди на трошок на сопственикот на пратката да се извршат следниве мерки:

1. Истоварање на животните кои не покажуваат сомневање или знаци на болест, со одредување на местото и условите на карантинот во кои ќе бидат сместени животните, односно местото и условите за привремено сместување на производите од животинско потекло и пропишување на видот на прегледот и дијагностичкото испитување и

2. Животните да се упатат за колење во најблиската кланица ако во моментот нема објекти за карантин или ако таквото решение е поевтино, а не постојат причини за забрана на колење на тие животни.

Ветеринарниот инспектор ако утврди дека пратката е ставена во промет спротивно на членот 34 од овој закон, за која се утврди дека при задолжителната ветеринарно санитарна контрола пратката потекнува од заразено подрачје односно дека се сомнева на заразна болест односно дека животните се заразени при што не е дозволено колење, ќе нареди еутаназува на животните, нештетно уништување на мрштите односно, нештетно отстранување на производите од животинско потекло, конфискации и отпадоци од животинско потекло на трошок на сопственикот.

Член 36

Превозните средства со кои се превезуваат пратките од членот 34 став 1 на овој закон, пред товарањето и по растоварањето мора да бидат исчистени и дезинфицирани под ветеринарно-санитарна контрола.

Потврда за извршената дезинфекција на превозните средства издава ветеринарно друштво што ја извршило дезинфекцијата.

Животните при превозот не смеат да се изложуваат на мачење.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратките од членот 34 став 1 на овој закон.

Член 37

Сопствениците и превозниците за пратките од членот 34 став 1 на овој закон, на барање на ветери-

нарниот инспектор или на барање на службеното лице на Министерството за внатрешни работи, се должни да покажат уверение или ветеринарна потврда за здравствената состојба на пратката од членот 34 став 3 на овој закон.

Ако при контролата се утврди дека сопствениците и превозниците од ставот 1 на овој член немаат уверение или ветеринарно-санитарна потврда за хигиенска исправност на пратката, ако животните не се обележани или ако пратката потекнува од заразено или загрошено подрачје, службеното лице на Министерството за внатрешни работи таквата пратка ќе ја задржи и за тоа ќе го извести ветеринарниот инспектор на подрачјето каде што пратката е затекната.

Член 38

Превозникот или службеното лице на Министерството за внатрешни работи мора да ја пријават сообраќајната незгода при превозот на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло на најблиското ветеринарно друштво.

Службеното лице на Министерството за внатрешни работи му помага на ветеринарниот инспектор при вршењето на задачите при сообраќајна незгода за време на пренос на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло.

Ветеринарното друштво или ветеринарниот инспектор кои при вршењето на своите задачи или при спроведувањето на мерките се сретнуваат со физички отпор или со пречки при извршувањето на своите задачи или ако таков отпор и пречење основано се очекува, можат да бараат помош од Министерството за внатрешни работи.

Известеното ветеринарно друштво од ставот 1 на овој член мора да обезбеди ветеринарно-медицинска помош на повредените животни, со стручни упатства да определи мерки потребни за обезбедување на повредените животни, производите, суровините и отпадоците од животинско потекло, мерки за заштита на животната средина и да организира превоз на мрштите.

Најблиската кланица од местото на сообраќајната незгода мора да обезбеди превоз на повредените животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло на сметка на сопственикот.

Член 39

За организирање на натпревари, изложби, оценување, за внесување на животни во зоолошка градина, за разни приредби на патувачки животни (циркуси, патувачки зоолошки градини и слично) и за организирање продажба на животни (сајмиште, добиточни пазари и слично), како и продажба на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло надвор од деловните простории, потребно е претходно да се добие согласност од Управата за ветеринарство.

2. Ветеринарно-санитарен преглед и контрола во прометот преку границата на Република Македонија

Член 40

На ветеринарно-санитарен преглед и контрола во прометот преку границата на Република Македонија, подлежат пратките на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, пратки кои содржат состојки од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки и ембриони, добиточна храна, шталско губре, осока, компост и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, кои се извезуваат, увезуваат или се провозуваат - транзитираат и се товарат, претовараат и растовараат на пропишан начин.

Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на пратките кои се увезуваат, извезуваат и транзитираат

врши ветеринарен инспектор на граничен премин.

Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на пратките од ставот 1 на овој член се задолжителни заради заштита на здравјето на луѓето и животните, контрола на објектите на граничните премини и превозните средства преку кои можат да се пренесат заразни болести на животните.

За пратките кои се увезуваат, покрај ветеринарно-санитарниот преглед на граница, преглед се врши и на местото на царинењето, на местото на истоварот и во објектите кои се одредени за карантин.

Одредбите за ветеринарно-санитарен преглед од членовите 33 и 34 на овој закон се применуваат и при увозот, извозот и транзитот на пратки од ставот 1 на овој член.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на вршењето на прегледот од ставовите 2, 3 и 4 на овој член.

Член 41

Пратките од членот 40 став 1 на овој закон мора да бидат поединечно обележани на пропишан начин, а контејнерите, палетите, пакетите со производи и сировини од животинско потекло, базени со жива риба, амбалажа со натоварени жаби, полжави, ракови, желки, пијавици, свилени буби, школки и ежеви мора да бидат обележани согласно со одредбите на овој закон со пропишана етикета со втиснат жиг на ветеринарниот инспектор и со ветеринарен контролен број на објектот во кој се произведени, складирани и пакувани.

На ветеринарно-санитарен преглед и контрола не подлежат производите од животинско потекло во личниот багаж на патниците или кои се испраќаат во пакети, во тежина до еден килограм, наменети за лична потрошувачка ако потекнуваат од земја или подрачје на земјата од каде што не е забранет увозот или провозот.

Ако се работи за појава на заразна болест во некоја земја, на ветеринарно-санитарна контрола подлежат и производите од животинско потекло во личниот багаж на патниците и личниот багаж на сопственикот на превозното средство кој се внесува од таа земја.

Во случај од ставот 3 на овој член, патниците и сопственикот на превозното средство се должни производите од животинско потекло во личниот багаж да ги пријават на ветеринарниот инспектор на граничниот премин за да се изврши ветеринарно-санитарна контрола.

Член 42

Увозникот, шпедитерот и превозникот кои вршат превоз со железница, брод, авион, или со други превозни средства мораат за секоја добиена пратка од членот 40 став 1 на овој закон да поднесат писмено барање до ветеринарниот инспектор на граничниот премин заради вршење на задолжителен ветеринарно-санитарен преглед на пратката.

Член 43

При увозот, извозот и транзитот, пратките од членот 40 став 1 на овој закон мора да имаат пропишано меѓународно ветеринарно уверение, со кое се потврдува: потеклото, идентитетот на пратката, местото на дестинација (одредиштето), регистарскиот број на превозното средство и здравствената состојба (исправност) на пратката, освен ако поинаку не е определено со меѓународен договор.

Меѓународното ветеринарно уверение од ставот 1 на овој член мора да биде оригинално издадено на денот на натоварот на пратката, за еден вид на животни,

производи или сировини од животинско потекло, за еден увозник (примател на пратката) заверено на пропишан начин, означено со сервиски број, напишан на јазикот на земјата од каде што потекнува пратката, односно на јазикот на земјата на крајната дестинација на пратката, а за пратките што се провозуваат, уверението може да биде напишано на англиски јазик или други јазици кои се службено прифатени во меѓународниот промет.

По исклучок од ставот 2 на овој член може да се користи и заверена и означена фотокопија на оригиналното меѓународно уверение, кога пратката во целост или во делови се испраќа од царинското или друго складиште каде што била привремено сместена под надзор на ветеринарниот инспектор на граничниот премин и под царински надзор.

За увезените пратки и пратките во транзит од членот 40 став 1 на овој закон, ветеринарен инспектор на граничниот премин издава повратница (пропатница), со која ветеринарниот инспектор на местото на растоварот ќе потврди дека пратката е растоварена на местото на крајната дестинација, или дека пратката ја поминала границата на излезниот граничен премин.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува образецот на меѓународното ветеринарно уверение од ставот 1 на овој член и образецот на повратницата од ставот 4 на овој член.

Член 44

Пратките од членот 40 став 1 на овој закон, наменети за извоз, увоз и провоз на граничниот премин во случај на потреба можат да се претовараат и складираат само по извршениот ветеринарно-санитарен преглед од ветеринарниот инспектор на граничниот премин.

За пратките од ставот 1 на овој член, ветеринарниот инспектор на граничниот премин го заверува меѓународното ветеринарно уверение издадено при утоварот, наведувајќи ги причините за претоварот и складирањето, времето и условите на складирањето и регистарскиот број на превозното средство.

Објектите за сместување на животни (карантински штали) и складовите за сместување на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло на граничниот премин мора да ги исполнуваат техничко-технолошките услови што ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 45

Увозот, транзитот и складирањето на пратките на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна (слама, сено и друго), семе за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки и ембриони, шталско ѓубре, осока, компост и други предмети, со кои може да се пренесе заразна болест, го одобрува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение, со кое за секој поединечен случај ќе утврди дека не постојат ветеринарно-санитарни пречки за нивниот увоз, транзит и складирање согласно со одредбите на овој закон.

Во решението од ставот 1 на овој член се определуваат и ветеринарно-санитарните услови за увоз и транзит и се наложува на увозникот да ја даде на испитување или да ја задржи во карантин пратката, или да определи други превентивни мерки.

Увозот и транзитот на пратките од ставот 1 на овој член не се одобрува ако во државата извозничка или во државите низ кои се одвива транзитот на пратката има заразна болест и ако постои опасност заразната болест да се пренесе во Република Македонија.

За увоз на неавтохтони видови на животни кои живеат на слобода, увозникот мора да добие претходна согласност од Управата за ветеринарство.

Увоз и внесување на живи микроорганизми патогени за животните (бактерии, вируси, габи, екто и ендопаразити) е забранет.

По исклучок од ставот 5 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да одобри на научни установи увоз на патогени микроорганизми за научни и истражувачки цели.

Научните установи се должни да водат евиденција за увезените микроорганизми од ставот 6 на овој член.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува поблиските техничко-технолошки услови за увоз на микроорганизми од ставот 6 на овој член, начинот на нивното чување и користење, како и начинот на водење на евиденција на увезените микроорганизми.

Член 46

Не се дозволува увоз на производи од животинско потекло кои не се произведени во извозни објекти регистрирани од страна на надлежниот орган на земјата извозничка.

Член 47

При прегледот од членот 40 став 2 на овој закон, ветеринарниот инспектор на граничниот премин, ако се посомнева во здравствената исправност на пратката е должен да зема мостри од производи, суровини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна кои се увезуваат, без надоместок заради лабораториско испитување и утврдување на ветеринарно-санитарна исправност на пратката.

Ветеринарниот инспектор на граничниот премин зема мостри од членот 40 став 2 од пратки за кои е издадено решение од Управата за ветеринарство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на земање мостри за испитување на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло и од добиточна храна при увозот и начинот за одземање и нештетно уништување на производите, суровините и отпадоците од животинско потекло и добиточна храна од лицата кои ја поминуваат границата.

Член 48

Увоз, транзит и извоз на пратките од членот 40 став 1 на овој закон се дозволени само на граничен премин што го определува Владата на Република Македонија.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат објектите за ветеринарно-санитарна контрола на граничниот премин од ставот 1 на овој член.

Член 49

Увозникот увезените животни по увозот мора да ги држи во карантин, во кој ќе се извршат сите испитувања и ќе се исполнат другите услови, определени согласно со членот 45 ставови 1 и 2 од овој закон.

Местото на карантинот, видот на испитувањата и времетраењето на карантинот, како и ветеринарното друштво кое ќе ги спроведе мерките предвидени за карантин ги определува директорот на Управата за ветеринарство.

Република Македонија обезбедува средства за изградба, опремување и одржување на карантин од ставот 2 на овој член.

По исклучок од ставот 1 на овој член за животните што се увезуваат за учество на спортски натпревари, циркуски и други приредби, изложби или саеми, кучиња и мачки и други домашни миленици во придружба на сопственици при престојот во траење од најмно-

гу 15 дена, како и за копитарите, чапункарите, пернатата живина и куникулите што се увезуваат за да се заколат непосредно по увозот, во решението може да се определи дека не мораат да бидат во карантин, ако епизоотиолошката состојба во земјата извозничка е таква што нема опасност од внесување на заразни болести во Република Македонија.

Животните од ставот 4 на овој член кои се увезуваат за колење, мораат да се заколат во рок не пократок од 24 часа и не подолг од три дена од влегувањето во Република Македонија во кланица за колење на животни од увоз која ги исполнува техничко-технолошките услови што ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 50

За пратките на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна, семе за вештачко осеменување, оплодени јајцеклетки и ембриони, како и други предмети со кои може да се пренесе заразна болест кои се увезуваат во слободните и царинските зони и царинските склади, соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на увоз на овие пратки.

Производите, суровините и добиточната храна од ставот 1 на овој член во слободните и царински зони и царинските склади, се складираат, пакуваат, преработуваат и обработуваат под ветеринарно-санитарна контрола на ветеринарниот инспектор на граничниот премин.

Член 51

Трошоците настанати заради применување на мерките при увозот, извозот и провозот на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна, семе за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки за оплодување на животни и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, трошоците на карантинот и на продолжениот карантин и трошоците настанати со применување на мерките во карантинот ги плаќа увозникот, извозникот, односно превозникот.

Член 52

Службеното лице на Царинската управа е должно на граничниот премин да ја пријави секоја пратка на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување и оплодени јајцеклетки, риби, ракови, школки, полжави и жаб и нивните производи, диви животни, добиточна храна и адитиви за добиточна храна, при увоз, извоз и транзит на ветеринарниот инспектор на граничниот премин и не смее да отпочне царинска постапка без негово присуство.

Член 53

Службеното лице на Министерството за внатрешни работи и службеното лице на Царинската управа во рамките на своите надлежности спречуваат недозволен премин, односно превоз на пратки надвор од определените гранични премини.

Пратките од членот 45 на овој закон кои доаѓаат на територијата на Република Македонија надвор од определените гранични премин, органите од ставот 1 на овој член ги задржуваат и за тоа ја известуваат надлежната ветеринарна инспекција, или ги упатуваат на определен граничен премин, ако превозникот од незнаење или друга оправдана причина се упатил на погрешен граничен премин.

Со пратките од ставот 2 на овој член се постапува согласно со овој закон и со меѓународните договори.

3. Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на животните за колење, производи и суровини од животинско потекло наменети за јавна потрошувачка

Член 54

Ветеринарно-санитарен преглед и контрола се задолжителни за копитарите, чапункарите, пернатата живина и кункулите пред колењето, како и за месото од копитарите, чапункарите, пернатата живина, кункулите и дивечот, рибите, млекото и јајцата, производите од месо, риби, млеко и јајца, медот, раковите, школките, полжавите и жабите и производите од ракови, школки, полжави и жаби наменети за јавна потрошувачка.

Прегледот од ставот 1 на овој член е задолжителен и за објектите и опремата за колење на животни, за објектите и опремата за обработка и преработка на месо, млеко, риби, ракови, школки, полжави, жаби, мед и јајца, за објектите и опремата за нивно складирање, ладење и смрзување, како и за суровините и додатоците кои се употребуваат за обработка и преработка на производи од животинско потекло во тие објекти.

Ветеринарно-санитарниот преглед и контрола на животните за колење како и на производите и суровините од ставовите 1 и 2 на овој член кои се наменети за јавна потрошувачка се врши во кланица, односно на местото на производството, а инспекциската контрола на производите и суровините од животинско потекло се врши на местото на складирање, во продавниците, на пазарите и на други продажни места.

За извршените прегледи и контроли од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ветеринарниот инспектор води службена евиденција.

Ветеринарните работници, сопствениците на животни и правните и физичките лица сопственици на објекти од ставот 2 на овој член, се должни да ги спроведуваат пропишаните превентивни мерки со цел да ги заштитат производите, суровините од животинско потекло и добиточната храна од штетни материи.

Сопственикот, односно правното лице е должно на ветеринарниот инспектор да му обезбеди простории и потребна опрема во објектите од ставот 2 на овој член за вршење на преглед и контрола.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го пропише начинот на вршење на ветеринарно-санитарниот преглед и контрола и начинот на водење на евиденција од ставот 4 на овој член, и минимум техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат просториите и опремата од ставот 6 на овој член.

Член 55

Чапункарите и копитарите мораат да бидат прегледани пред и по колењето, дивечот по отстрелот, кога нивното месо е наменето за јавна потрошувачка, говедата, биволите и копитарите кога нивното месо е наменето за сопствена домашна потрошувачка, а при епизоотии на заразни болести прегледот е задолжителен и за овците, козите и свињите пред и по колењето кога нивното месо е наменето за сопствена домашна потрошувачка или за исхрана на животни.

Сопственикот на животни од ставот 1 на овој член е должен во рок од 24 часа пред колењето на животното за тоа да го извести ветеринарниот инспектор.

Ако копитарите и чапункарите се заклани принудно, прегледот е задолжителен по колењето иако месото е наменето за сопствена домашна потрошувачка или за исхрана на животни.

При колењето на копitari и чапункари од нужда прегледот пред и по колење е задолжителен иако нивното месо е наменето за сопствена домашна употреба или за исхрана на животни.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува прегледот и начинот на колење на животни од нужда и принудно колење од ставовите 3 и 4 на овој член.

Член 56

Корисниците на дивечот во ловиштето се должни да ја известат ветеринарната инспекција пред ловот на дивечот.

Ветеринарниот инспектор врши преглед и издава потврда за здравствената исправност на отстреланиот дивеч.

Ветеринарно-санитарниот преглед на отстреланиот дивеч се врши на местото определено за преглед во собиралиштата на ловечките друштва.

Корисниците на дивечот се должни да обезбедат превентивно-здравствена заштита на ловниот дивеч и за другите животни кои живеат во границите на ловиштата.

Член 57

За животните кои се испраќаат во кланица за колење од нужда и за принудно закланите животни, сопственикот на тие животни мора да има ветеринарен упат за колење од нужда и упат за превоз на принудно закланото животно од ветеринарно друштво.

Ветеринарно-санитарен преглед на закланите животни од ставот 1 на овој член и проценката на месото се врши во кланица од страна на ветеринарниот инспектор.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува образецот на ветеринарниот упат за колење од нужда и образецот на упатот за превоз на принудно заклани животни.

Член 58

Со ветеринарно-санитарен преглед на закланите животни, производите и суровините од животинско потекло се утврдува хигиенската исправност на суровините и производите за исхрана на луѓето.

На ветеринарно-санитарен преглед и контрола од членот 54 на овој закон не подлежат производството и преработката на млечни производи, јајца и мед кога тие производи се наменети за исхрана на луѓето во сопственото домаќинство.

По исклучок на ставот 2 на овој член млекото, млечните производи, јајцата и медот наменети за јавна потрошувачка и продажба на пазари подлежат на ветеринарно-санитарен преглед и контрола од членот 54 став 1 на овој закон.

Ако ветеринарниот инспектор врз основа на прегледот и другите испитувања утврди дека производите хигиенски се исправни за исхрана на луѓето, таквите производи се обележуваат на пропишан начин и се дозволува нивен промет за јавна потрошувачка, односно обработка или преработка.

Ако при прегледот и другите испитувања, ветеринарниот инспектор утврди дека производите или суровините од животинско потекло не се хигиенски исправни, мора да ги обележи на пропишан начин, да го забрани прометот и да определи уништување или преработка за други намени.

Производите од членовите 54, 55, 56 и 57 став 2 на овој закон и ставот 2 на овој член пуштени во промет за јавна потрошувачка, без да биде извршен ветеринарно-санитарен преглед и контрола и ако не се на пропишан начин обележани, се сметаат дека се хигиенски неисправни.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на обележувањето на хигиенската исправност на производите од животинско потекло.

Член 59

Хигиенски неисправни производи и суровини од животинско потекло се оние кои:

- содржат патогени микроорганизми, паразити и штетници, односно нивните метаболити во количество над дозволеното;
- содржат пестициди, метали, металоиди и други отровни супстанции и анаболици, транквилајзери, тиреостатици, антибиотици, сулфонамиди и други супстанции во количество над дозволеното;
- потекнуваат од пщовисани животни или од животни заболени од заразни и други болести;
- механички се загадени со негодни примеси или предизвикуваат гадење;
- органолептичките својства (вкусот, миризбата, изгледот), поради физички, хемиски, микробиолошки или други процеси им се изменети;
- содржат радионуклеиди во количество над дозволеното или се озрачени над границата определена со прописите;
- се пуштени во промет во оригинално пакување а немаат декларација, поминал рокот за употреба означен во декларацијата или од декларацијата не може да се утврди рокот на употреба и
- не се оригинално пакувани, односно се продаваат во рефус (непакувани), ако на амбалажата во која се продаваат не ги содржи податоците од декларацијата.

Член 60

Испитувањето на производите и суровините од животинско потекло (во натамошниот текст: анализа) се врши во овластена институција од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако сопственикот на производите и суровините од животинско потекло од ставот 1 на овој член не е задоволен од резултатот од анализата може во рок од 24 часа од добивањето на резултатот да бара да се изврши повторна анализа (суперанализа), освен ако се утврдени патогени микроорганизми.

Суперанализата ја врши институција која не ја извршила анализата.

Резултатот од суперанализата е конечен.

Трошоците за анализата, односно за суперанализата се на товар на сопственикот, а во случај ако резултатот од суперанализата е во корист на сопственикот, трошоците се на товар на овластената институција што ја извршила анализата.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на земање и начинот на испраќање мостри за лабораториски испитувања од ставот 1 на овој член.

Член 61

Правните лица кои се занимаваат со производство и промет на добиточна храна мораат да обезбедат хигиенски исправна добиточна храна.

Забранет е прометот на хигиенски неисправна добиточна храна.

Добиточната храна хигиенски е неисправна, ако:

- содржи патогени микроорганизми или паразити кои штетно влијаат врз здравјето на животните или ако содржи недозволен број на сапрофитски микроорганизми како и нивни метаболити (ендотоксини и егзотоксини);
- содржи хормони, седативи, тиреостатици или недозволен количини на антибиотици, кои се даваат за стимулативни цели;
- содржи повеќе од дозволените количества на пестициди, фунгициди, родентициди и други фитофармацевтски средства, соли на неоргански материи, радиоактивни материи, како и други штетни материи по здравјето на животните;

- е органолептички изменета;
- е со несоодветен состав што влијае на нејзината биолошка вредност и употребливост;
- е поминат рокот на употребата наведен во декларацијата и
- солта за исхрана на животните не е јодирана.

Ако рокот на употреба на добиточната храна е поминат може да се пушти во промет со претходна согласност на ветеринарен инспектор и потврда дека се извршени лабораториски анализи со кои се докажува дека добиточната храна може да се употребува.

Член 62

Правните лица кои се регистрирани за производството и преработка на добиточна храна, се должни пред да ја пуштат во промет да ги извршат лабораториските испитувања во лабораторија која има најмалку еден доктор по ветеринарна медицина, еден хемичар и соодветна опрема и уреди за вршење на анализа и е овластена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако лабораторијата од ставот 1 на овој член потврди дека добиточната храна ги исполнува пропишаните услови, издава атест.

Резултатите од анализите на мострите на добиточна храна можат да се оспорат во рок од осум дена, од денот на добивањето на резултатот, со барање за повторна анализа (суперанализа).

Ако резултатот од суперанализата не одговара на резултатот на анализата се прифаќа резултатот од суперанализата. Резултатот од суперанализата е конечен.

Трошоците за анализата и суперанализата на добиточната храна се на товар на сопственикот, а во случај ако резултатот од суперанализата е во корист на сопственикот трошоците се на товар на институцијата чиј работник ја извршил анализата.

Под редовна ветеринарно-санитарна контрола се и објектите за производство, преработка, складирање и промет на добиточна храна, а во случај на сомневање на заразна болест на контрола подлежи и добиточната храна во дворот на сопствениците на животните.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на земање мостри, начинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточна храна и техничко-технолошките услови на објектите во кои се произведува добиточна храна.

Член 63

Објектите, постројките и опремата за одгледување на животни, за одгледување на копитари и чапункари со капацитет поголем од 20 условни грла, а за живина и куникули со капацитет поголем од десет условни грла, за колење на животни, за обработка, преработка, производство, собирање, складирање, ладење и смрзување, како и промет со производи и суровини од животинско потекло, објекти за производство, обработка, откуп, складирање и промет со млеко и млечни производи, објекти за собирање, сортирање, пакување, складирање и продажба на јајца, објекти за производство на меланж, објекти и опрема за собирање и нештетно отстранување на мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло, објекти (стационари) за собирање на кучиња и мачки скитници, заграден простор за диви животни, простории и опрема за производство и складирање на животинско семе, оплодени јајце клетки за оплодување и ембриони, како и простории за инкубирање на јајца и производство на еднодневни пилиња, простории и опрема за откуп, складирање, промет и штавење на кожа и кр-

зно, објекти и опрема за промет со животни (самшита, изложби, добиточни пазари и друго), објекти за дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација, дезинфекција на возила, објекти на ветеринарни друштва, објекти и опрема за увоз, објекти за откуп, обработка, преработка, складирање, промет на мед и производи од мед, простории за топење на восокот и производство на саке, рибниците за одгледување и производство на риби, мораат да бидат уредени така да не претставуваат опасност по здравјето на животните и луѓето, да се спречи внесувањето и ширењето на болести, да се обезбеди хигиенски исправно производство и промет и да се спречи загадување на животната средина и природата.

За местото каде да се лоцираат и изградат објекти од ставот 1 на овој член, потребно е мислење за техничко-технолошките услови за градба од Управата за ветеринарство.

За изградба, доградба и реконструкција на објектите од ставот 1 на овој член Управата за ветеринарство издава ветеринарно-санитарна согласност.

Инвеститорот е должен да достави барање за ветеринарно-санитарна согласност и техничко-технолошка документација изработена согласно со ветеринарно-санитарните и техничко-технолошките услови пропишани за тој вид објекти.

Не може да отпочне со работа објект од ставот 1 на овој член без ветеринарно-санитарна дозвола за употреба издадена од директорот на Управата за ветеринарство, врз основа на претходно мислење од комисијата што ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Трошоците на постапката во врска со издавањето на ветеринарно-санитарна дозвола за употреба од ставот 5 на овој член се на товар на сопственикот на објектот.

За објектите од ставот 1 на овој член, Управата за ветеринарство води евиденција.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува поблиските ветеринарно-санитарни и техничко-технолошки услови за изградбата, техничкото уредување, опремата, начинот на работа и хигиената кои мора да ги исполнуваат објектите од ставот 1 на овој член и го утврдува надоместокот за трошоците од ставот 6 на овој член.

Член 64

Сопствениците на животни, правните и физичките лица што одгледуваат животни, правните лица што вршат производство, преработка, складирање, промет и продажба на добиточна храна, како и одгледувачите на кучиња, животни од зоолошките градини, пчелни матици и риби се должни да ги пријават животните, објектите и опремата, како и секоја промена во врска со нив во рок од осум дена на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заради нивно евидентирање во регистар на објектите за одгледување на животни и објектите за производство, преработка, складирање, промет и продажба на добиточна храна.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува формата, содржината и начинот на водењето на регистарот од ставот 1 на овој член.

Член 65

Колењето на животни и производството на производи и сировини од животинско потекло за јавна потрошувачка за домашниот пазар се дозволени само во објекти од членот 63 став 1 на овој закон за кои Управата за ветеринарство издала ветеринарно-санитарна дозвола за употреба.

По исклучок од ставот 1 на овој член надвор од кланица можат да се колат копitari и чалункари чие месо е наменето за јавна потрошувачка, само тогаш кога треба принудно да се колат, а тоа не е можно да се направи во кланица.

За животните од членот 57 став 1 на овој закон, чие месо е наменето за сопствена домашна употреба, на сопственикот на животното му се дозволува колење дома при што е задолжителен ветеринарно-санитарен преглед.

Кланиците, ладилниците и објектите за обработка, преработка и складирање на производи од животинско потекло од членот 63 став 1 на овој закон, како и производството во нив мораат да бидат под постојана контрола на ветеринарен инспектор.

Член 66

Одгледување на приплодни риби и живина, производство на јајца за приплод, колење на животни, собирање и производство на производи и сировини од животинско потекло и производството на материјал за репродукција наменети за извоз, се дозволени само во објекти за извоз, за кои министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на стручна комисија, која тој ја именува, ќе утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови со овој закон, односно условите за определени држави (во натамошниот текст: извозни објекти).

Извозните објекти од ставот 1 на овој член се запишуваат во регистарот на извозни објекти којшто се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за кој се издава извознички контролен број, а листата на извозните објекти се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се однесува и за објектите за одгледување на приплодни риби и живина, инкубирање на јајца за приплод од увоз, колење на животни од увоз, објектите во царинските складови, слободните и царинските зони, како и други објекти определени со меѓународни договори.

Ако ветеринарниот инспектор утврди дека извозниот објект престанал да ги исполнува пропишаните услови или ако претходно утврдените недостатоци кои штетно влијаат на хигиената на производството не се отстранети во определениот рок, или ако се утврди дека извозниот објект извезувал производи и сировини од животинско потекло кои не се произведени во извозниот објект, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува решение за бришење на извозниот објект од регистарот на извозни објекти, со што престанува правото на употреба на извозничкиот контролен број.

За решението од ставот 4 на овој член се известува државата увозничка, надлежната комисија на Европската унија и ветеринарните инспектори на граничните премини, а решението се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Ветеринарниот инспектор издава потврда за внатрешен промет и потврда за меѓународен промет за потеклото и здравствената исправност на пратката.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува формата и содржината на регистарот од ставот 2 на овој член и начинот на неговото водење.

Член 67

Увозот на приплодни риби и живина, јајца за инкубација, производи и сировини од животинско потекло е дозволен само од објекти кои ги исполнуваат пропишаните услови и се регистрирани кај Европската унија и се под надзор на надлежната ветеринарна инспекција на земјата извозник и ветеринарните органи на Европската унија.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи увоз на приплодни риби и живина, јајца за инкубација, производи и сировини од животинско потекло и од објекти кои не се регистрирани кај Европската унија, ако утврди дека прописите, стандардите, изработката и надзорот во државата извозничка се во согласност со прописите на Европската унија или на Република Македонија.

4. Превентива на размножувањето на животните

Член 68

Семето за вештачко осеменување, јајцеклетките и ембрионите, репродукцијата, одгледувалиштата за приплодни животни, приплодните животни, стадата, јатата, родителските фарми за живина, фазанериите, рибниците, одгледувалиштата и оплеменувањата на матици не смеат да бидат заразени од заразни болести.

Производството, складирањето и прометот на семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони и начинот на нивната употреба се под постојана ветеринарно-санитарна контрола согласно со прописите за хигиенската исправност.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на вршење на контролата од ставот 2 на овој член.

Член 69

Забрането е производство на семе за вештачко осеменување, на приплодни животни, јајцеклетки и ембриони од животни за кои постои сомневање дека се заразени или се заболени од болести кои се пренесуваат со семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони.

Забрането е производство, промет и употреба на семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони кои содржат поголем број на сапрофитни бактерии, патогени бактерии или причинители на заразни болести, пропишани со овој закон.

Член 70

Правните лица што вршат вештачко осеменување мора да обезбедат пропишан обем на лабораториски испитувања на семето за вештачко осеменување, јајцеклетките и ембрионите.

Член 71

Ветеринарните друштва и одгледувачите на животни систематски го следат и се грижат за здравјето и здравствената состојба на приплодните грла при паарењето и припустот и се должни за секое сомневање, половата или конституционалната грешка да ја пријават на правното лице за водење на матичното книговодство и селекција согласно со Законот за стоочарството.

Член 72

Ветеринарните друштва и ветеринарните инспектори, ја известуваат Управата за ветеринарство за секоја утврдена болест кај приплодно грло со трајни пречки за размножување и за утврдената здравствена неисправност на семето за вештачко осеменување, јајце клетките и ембрионите.

Ветеринарните друштва, кои во согласност со прописите вршат вештачко осеменување, за резултатите на вештачкото осеменување и репродукцијата на своето подрачје го известуваат правното лице за водење на матичното книговодство и селекција и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IV. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 73

Превентивни мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата кои ги преземаат ветеринарните друштва и други правни и физички лица, заради здравствена заштита на животните се:

- нештетно отстранување на животински мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло;
- спречување на несоодветно складирање на животински отпадоци и губре;
- определување постапка за санитација на губрето, осоката и отпадните води;
- определување соодветни хигиенски услови во шталите и нивната околина;
- утврдување хигиенска исправност на производите од губре, преработено губре и компост и
- спречување од загадување на подземните води со причинители на заразни и други болести.

Член 74

Пцовисаното животно, сопственикот мора да го пријави и предаде на правното лице од членот 24 став 2 на овој закон.

Возачот кој предизвикал сообраќајна незгода на животното, лицата кои ги одржуваат патништата и службеното лице на Министерството за внатрешни работи, се должни да ја пријават сообраќајната незгода или пцовисувањето на животното, на правното лице од членот 24 став 2 на овој закон.

Правното лице од ставот 1 на овој член е должно на пропишан начин да обезбеди превоз на мршата од местото на загинувањето до објектот за собирање на отпадоци од животинско потекло или до кафилеријата.

Доколку постои сомневање дека животното пцовисало од заразна болест, треба да се утврди причината за пцовисувањето на животното.

Правните и физичките лица кои при вршењето на дејноста создаваат отпадоци од животинско потекло, се должни на пропишан начин да обезбедат превоз на отпадците до најблискиот објект за собирање или кафилерија.

Во објектите за собирање, складирање и за преработка на отпадоци од животинско потекло, се определува соодветен ветеринарно-санитарен ред и се организира постојано дежурство на доктор по ветеринарна медицина за утврдување на причините за пцовисувањето.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на нештетно отстранување на животински мрши и отпадоци од животинско потекло и техничкотехнолошките услови што треба да ги исполнуваат објектите и окрматата за собирање, утврдување на причините за пцовисување и нештетно отстранување на животински мрши и отпадоци од животинско потекло, како и техничкотехнолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на животински мрши и отпадоци од животинско потекло.

Член 75

Животински мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло нештетно се отстрануваат во кафилерија.

По исклучок од ставот 1 на овој член, нештетно отстранување се врши со спалување во објекти (крематориуми), фрлање во јами - гробници или со закопување на животински гробишта или на друго соодветно место што ќе го определи ветеринарниот ин-

спектор на предлог на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Република Македонија обезбедува средства за изградба, опремување и одржување на објектот од ставот 1 на овој член, а општината односно градот Скопје обезбедува средства за изградба, опремување и одржување на објектите од ставот 2 на овој член.

Член 76

Правните и физичките лица кои вршат откуп, промет или преработка на кожа и крзна се должни суровите кожи од копitari и чапункари заклани без ветеринарно санитарен преглед или суровите кожи од пцовисани копitari и чапункари за кои надлежното ветеринарно друштво не ја утврдило причината за пцовисување да ги складираат во посебна просторија.

Говедските, овчите и козјите кожи од ставот 1 на овој член, освен телешките, јагнешките и јарешките кожи, не смеат да се пуштаат во промет пред испитување на црн пришт.

Правните и физичките лица од ставот 1 на овој член се должни да водат евиденција за потеклото на откупените кожи и крзно.

Просториите во кои се сместуваат или складираат сурови кожи и крзна мораат да ги исполнуваат условите од членот 63 став 8 на овој закон.

Отпадоците од нештавени кожи кои не се хемиски обработени и кои не се преработуваат мораат нештетно да се отстранат.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го пропише начинот на водење на евиденција на откупените кожи и крзна.

V. МИНИМАЛЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 77

Минимален задолжителен обем на здравствена заштита на животните од заразни болести е:

1. Систематска и превентивна заштита - вакцинација од определени заразни болести на животните од членот 12 на овој закон;

2. Земање, пакување и испраќање на материјал (крв и друго) за лабораториско испитување на заразни болести од членот 12 на овој закон;

3. Теренска, патоматомска и лабораториска дијагностика при сомневање на заразни болести;

4. Спечување и сузбивање на заразни болести при природни и други непогоди, или при појава на особено опасни заразни болести во соседните земји или во Република Македонија, како и лабораториски испитувања и дијагностика на заразни болести за кои треба веднаш да се утврди заразната болест или причината за пцовисувањето;

5. Проучување на епизоотиолошката состојба, усвојување и воведување нови лабораториски методи за дијагностика и надзор, нови ветеринарно-медицински достигнувања, прописи, постапки и методи на стручно усовршување;

6. Задолжителен ветеринарно-санитарен преглед пропишан со овој закон;

7. Подготовка на епизоотиолошки студии за ризик од внесување на заразни болести од други држави и студија за економско оптимални мерки за сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните;

8. Издавање на уверението за здравствена состојба на животните, потврда за потеклото и хигиенската исправност на производите, суровините и отпадоците од животинско потекло, ветеринарниот упат за колење на животни од нужа;

9. Обезбедување залиха на вакцини, дезинфекциони и други средства за спречување, дијагностика и искоренување на заразните болести кај животните;

10. Организирано ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни;

11. Обезбедување на континуирана теренска и лабораториска дијагностика на заразните болести, за кои треба веднаш да се установи заразната болест или причината за пцовисување;

12. Стручно усовршување на ветеринарните работници и

13. Опремување на ветеринарната инспекција за теренска работа и заштита при работа.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува заразните болести за кои треба веднаш по појавата на болеста да се утврди природата на заразната болест или причината за пцовисувањето.

Член 78

На сопственикот на животните, од средствата на Буџетот на Република Македонија, му се обезбедува надоместок на штета за животни кои се убиени или заклани, како и за производи и суровини од животинско потекло или предмети кои се оштетени, расипани или уништени при спроведување на одредени мерки за искоренување на заразната болест, ако:

1. Веднаш ја пријавил појавата или сомневањето за заразната болест;

2. Во одреден временски период била извршена задолжителна превентивна заштита, дијагностички и други испитувања на животните и

3. Ги спровел пропишаните и наредените мерки за спречување и искоренување на болеста.

Надоместокот на штетата од ставот 1 на овој член не се исплатува ако болеста се појавила при увозот или за време на карантинот на увезените животни, или ако сопственикот не го дотерал животното за колење или еутаназија во определен рок и на определено место.

Член 79

Надоместокот на штета од членот 78 став 1 на овој закон се определува во висина на пазарната цена на животното, производите и суровините од животинско потекло или предметот, што ја имаат во местото и на денот на убивањето или колењето на животното, односно уништувањето на производот или предметот.

Ако убиеното, односно од нужа закланото живоотно или производите и суровините од животинско потекло, или уништениот, оштетениот предмет, во целост или делумно се уште се употребливи, надоместокот се намалува за вредноста на употребливиот дел.

Утврдувањето на пазарната цена од ставот 1 на овој член ја врши комисија од тројца членови што ја формира директорот на Управата за ветеринарство, во која еден од членовите е ветеринарен инспектор.

Комисијата од ставот 3 на овој член за извршената работа составува записник.

Член 80

Сопственикот на животните, производите и суровините од животинско потекло или предметот од членот 78 став 1 на овој закон поднесува барање за надоместок на штета до Управата за ветеринарство во рок од 30 дена од денот на убивањето на животното односно, уништувањето на производите и суровините од животинско потекло или предметот.

Кон барањето од ставот 1 на овој член сопственикот е должен да приложи:

1. Решение со кое е наредено убивање или колење на животните, или уништување на производите и суро-

вините од животинско потекло или предметот и записник за оштетениот предмет;

2. Записник од комисијата од членот 79 став 4 на овој закон;

3. Записник од ветеринарниот инспектор дека животното е убиено или заклано, предметот уништен и мршата нештетно отстранета;

4. Записник од ветеринарниот инспектор дека е извршена дезинфекција и

5. Доказ за кланичната вредност на закланите животни, односно за вредноста на искористените делови од убиените животни, производите и сировините од животинско потекло или предметот.

Решение за исплата на надоместокот од ставот 1 на овој член донесува директорот на Управата за ветеринарство.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се изјави жалба до министрот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

При поднесувањето на барањето за реализација на надоместокот од ставот 1 на овој член не се плаќа административна такса.

VI. НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 81

За извршената дезинфекција од членот 30 став 1 точка 3 се плаќа надоместок според видот на возилото.

За уверение за здравствената состојба на животните од членот 33 на овој закон сопственикот на животни плаќа надоместок по грло според видот на животното.

За ветеринарно-санитарен преглед од членовите 34 став 1, 40 ставови 1 и 2, 54 став 1, 56 став 3 и 57 став 2 на овој закон сопствениците плаќаат надоместок според видот на прегледот.

Висината на надоместокот од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ја определува Владата на Република Македонија.

Од средствата од наплатениот надоместок од ставот 2 на овој член 80% се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија, а 20% се уплатуваат на овластено ветеринарно друштво од членот 33 став 4 на овој закон и служат за покривање на трошоците за издавање на уверението за здравствената состојба на животните.

Средствата од надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 на овој член кои се приход на Буџетот на Република Македонија, се користат за намените определени во членот 82 на овој закон и за покривање на трошоците за извршена дезинфекција на возилата на граничните премини од ставот 1 на овој член.

Член 82

Според Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните, Републиката во целост ги поднесува трошоците за:

1. Минимален задолжителен обем на заштита на животните од заразни болести од членот 77 точки 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 на овој закон;

2. Надоместок на штета од членот 78 став 1 на овој закон;

3. Искоренување на беснило вклучувајќи ги трошоците за вонредна вакцинација на кучиња и други животни, што се врши при појава на беснило;

4. Превенирање, дијагностицирање и искоренување на особено опасни заразни болести од листата "А" на меѓународниот зоосанитарен кодекс предвидени во членот 12 став 1 под А и болестите од листата Б точките 70 и 74 од овој закон;

5. Задолжителни прегледи на копитари на сакагија и трошоците за спречување и искоренување на оваа заразна болест;

6. Земање, пакување и испраќање на материјал (крв и друго) за лабораториско испитување и за самото лабораториско испитување на болестите од членот 12 став 1 листите А и Б на овој закон;

7. Уништување на кучиња и мачки наредено при искоренување на беснило и ехинококоза;

8. Санација на пасишта заразени од паразити "метилави пасишта";

9. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните од членот 12 на овој закон;

10. Ретуберкулинизација на позитивните или сомнителните реагенти на говеда и

11. Обезбедување резерва на лекови и други помошни лековити средства.

Републиката ги поднесува трошоците во износ од 50% за:

1. Превенирањето и искоренувањето на болестите од членот 12 став 1 од листата А точките 7 и 8 и од листата Б точките 8, 15, 19, 22, 23, 26, 32, 46 и 58 на овој закон и

2. Туберкулинизација на говедата.

Член 83

Сопственикот на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, увозникот, извозникот, односно шпедитерот е должен да плаќа надоместок за сите услуги при спроведувањето на мерките кои се пропишани со овој закон, освен трошоците од членот 77 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 13 на овој закон.

VII. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ

Член 84

Ветеринарно-здравствената дејност се врши како: примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита на животните.

1. Содржина и организациони облици на ветеринарно-здравствената дејност

1.1. Примарна ветеринарно-здравствена дејност

Член 85

Примарната ветеринарно-здравствена дејност ги опфаќа следниве работи:

1. Следење на здравствената состојба на животните, издавање на уверение за здравствената состојба на животните, водење на пропишани регистри и евиденција и обележување на животните заради здравствена заштита во согласност со прописите донесени врз основа на овој закон;

2. Преземање на мерки за откривање, лекување, спречување и искоренување на заразните и други болести кај животните и зоонозите;

3. Спречување, откривање и лекување на другите болести кај животните, како и повредите и хируршките зафати на животните;

4. Обезбедување здрава репродукција на животните, следење на здравјето на приплодните грла, спроведување на мерките за спречување и лекување јаловост и вештачко осеменување;

5. Клиничка лабораториска дијагностика за откривање на болести кај животните;

6. Снабдување со лекови за сопствена дејност и издавање на лекови и средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сопствениците на животни и давање на совети за нивна примена;

7. Следење на хигиенските услови во објектите за одгледување на животни;

8. Ветеринарно-здравствена помош во итни случаи;

9. Болничко лекување на животните;

10. Снабдување и промет со добиточна храна, премикси, како и промет со домашни животни;

11. Вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

12. Деконтаминација на животни, објекти, предмети и површини контаминирани со радиолошки, биолошки и хемиски агенси;

13. Систематска подготовка и оспособување на ветеринарните работници за здравствена заштита на животните, во мирновременски услови, во услови на елементарна непогода и во војна и

14. Ветеринарно-медицинско просветување на сопствениците на животни и населението, стручно-образовна и публицистичка дејност од областа на ветеринарното здравство и одржување на курсеви за основно познавање на заразните болести кај животните.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува содржината и начинот на водење на регистарот за издадените уверенија за здравствената состојба на животните и начинот на водење на евиденцијата, од ставот 1 точка 1 на овој член.

1.2. Секундарна ветеринарно-здравствена дејност

Член 86

Секундарната ветеринарно-здравствена дејност ги опфаќа следниве работи:

1. Следење и проучување на епизоотиолошката состојба, здравствената состојба на животните, физиологијата и патологијата на репродукцијата и оплодувањето на животните, екологијата, хигиенската исправност на производите и сировините од животинско потекло, семето за вештачко осеменување, оплодени јајцеклетки и ембриони, водата за напојување на животните, добиточната храна и водење пропишана евиденција;

2. Теренска и лабораториска дијагностика на заразни и други болести кај животните;

3. Планирање и предлагање на мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, заради спречување и сузбивање на заразни болести кај животните;

4. Проучување и предлагање на мерки за заштита од зоонози;

5. Унапредување на дијагностички методи за откривање, сузбивање и превенирање на заразни и други болести кај животните;

6. Подготовка, испитување и примена на лекови и помошни лековити средства за превенирање, дијагностицирање и лекување на животните;

7. Следење, анализа и оценка на влијанието на животната средина и природата на здравјето на животните;

8. Следење и испитување на зоохигиенските услови и технолошките процеси во објектите за одгледување на животни;

9. Лабораториски и токсиколошки испитувања и контрола на биорезидуи, радионуклеотиди и други биолошки активни материи кај животните, производите и сировините од животинско потекло, водата за напојување на животни и добиточната храна;

10. Подготовка на стручни основи за технологија на одгледување и производство, за планирање и спроведување на мерки за здравствената заштита на животните од болести;

11. Организирање на едукација заради унапредување на стручноста при вршењето на ветеринарно-санитарен преглед и контрола;

12. Укажување на стручна помош на ветеринарните друштва, сопственици на животни, правни лица

производители на производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна, лекови и помошни лековити средства во ветеринарната медицина;

13. Подготовка за одбрана и заштита и делување на ветеринарните друштва во воена и вонредна состојба и

14. Оспособување на единици на цивилната заштита за прва ветеринарно-медицинска помош.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го определува видот и начинот на водење на евиденцијата, од ставот 1 точка 1 на овој член.

1.3. Терцијална ветеринарно-здравствена дејност

Член 87

Терцијалната ветеринарно-здравствена дејност ги опфаќа следниве работи:

1. Конзултијарна клиничка дијагностика на болести кај животните;

2. Експертиза на патолошки, биохемиски, хистохемиски, цитолошки, паразитолошки, микробиолошки, имунолошки, радијационски и радиохемиски анализи, анализи на производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна, вода за напојување на животните и воздух, за примена на средствата за дезинфекција, дезинсекција, дератизација, деконтаминација и дезодоризација, како и работи од областа на судското и управно-ветеринарното здравство;

3. Изготвување програми за спречување и искоренување на заразни и други болести кај животните, по барање на Управата за ветеринарство;

4. Координирање и соработка со Управата за ветеринарство при спроведувањето на мерките за спречување и искоренување на посебно опасни заразни болести;

5. Експертизи и едукација при воведување и усовршување на нови лабораториски методи и дијагностика на заразни болести на животните и за анализа на остатоци на контаминентите во производите и сировините од животинско потекло и добиточната храна;

6. Експертиза и рецензија на фармакодинамски испитувања на лековите и воведување на нови лекови;

7. Експертизи и едукација при примена на еколошки мерки за санитација на отпадни води, шталско губре, осока и компост;

8. Експертиза и едукација за развој и воведување на нови методи за дијагностика и лекување на болести и повреди кај животните;

9. Експертиза и едукација за развивање и воведување на нови ветеринарномедицински постапки во репродукцијата и

10. Едукација за примена на нови ветеринарно-медицински достигнувања, нови постапки и методи на стручно работење и стручна помош на ветеринарните работници во примарната и секундарната ветеринарно-здравствена дејност.

2. Организација и вршење на ветеринарно-здравствена дејност

Член 88

Ветеринарно-здравствената дејност ја вршат ветеринарни друштва како и научно истражувачките и високообразовни установи.

Ветеринарни друштва можат да основаат домашни правни и физички лица под услови утврдени со овој закон.

Ветеринарно-здравствената дејност од членот 4 точки 1, 2, 3, 4, 11, 12 и 13 на овој закон ја вршат ветеринарни друштва врз основа на дозвола од Владата на Република Македонија согласно со одредбите на овој закон и Законот за јавните претпријатија.

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со важност од пет години.

Член 89

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува јавен конкурс за добивање дозвола за вршење на дејностите од членот 4 на овој закон.

Избор на најповолните понуди за вршење на работите од ставот 1 на овој член го врши комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на завршување на јавниот конкурс.

Член 90

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, од име на Владата на Република Македонија, склучува договор со ветеринарното друштво за вршење на работите добиени по пат на јавен конкурс.

Договорот од ставот 1 на овој член, покрај одредбите што ги содржи согласно со Законот за јавните претпријатија треба да ги содржи и следниве елементи:

- видот и обемот на работите;
- начинот на плаќање на средствата за вршење на доверените работи што согласно со овој закон ги обезбедува Република Македонија;
- називот на епизоотиолошкото подрачје или епизоотиолошка единица каде што ќе се извршуваат работите;
- почеток и времетраење на овластувањето на доверените работи;
- начин и услови за вршење на работите;
- можности и причини за раскинување на договорот пред истекот на неговото времетраење;
- причини за еднострано раскинување на договорот и
- одговорности при вршење на доверените работи.

Член 91

Договорот за вршење на работите од членот 90 став 1 на овој закон, престанува да важи со истекот на времето за кое е склучен, со отказ ако е склучен на одредено време или со раскинување на договорот.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може пред истекот на времетраењето на договорот за вршење на работите да го раскине договорот со почитување или непочитување на отказниот рок, ако:

- ветеринарното друштво не ги извршува или нецелосно ги извршува доверените работи или
- ги врши договорените работи спротивно на договорот.

Член 92

Ако за вршењето на ветеринарно-здравствената дејност од членот 4 на овој закон на определено епизоотиолошко подрачје, односно епизоотиолошка единица, ниту едно ветеринарно друштво нема добиено дозвола за вршење на дејноста или не е поднесена ниту една понуда на јавниот конкурс за добивање дозвола за вршење на дејноста од членот 4 на овој закон, во тој случај Владата на Република Македонија го обезбедува вршењето на дејноста со основање на ветеринарно јавно претпријатие.

Член 93

Мрежата на ветеринарни друштва кои ја вршат дејноста од членот 88 став 3 на овој закон ја определува Владата на Република Македонија.

Мрежата од ставот 1 на овој член се определува според следниве критериуми:

- национална одгледувачка програма за развој на сточарството во Република Македонија;

- густината и бројната состојба на животните и обемот на сточарското производство;
- природни и географски услови заради обезбедување на епизоотиолошка целина;
- оптимален пристап на сопствениците на животни до ветеринарното друштво и
- антимонополска положба.

Член 94

Примарната ветеринарно-здравствена дејност ја вршат: ветеринарна амбуланта, ветеринарна станица и ветеринарна болница.

Член 95

Работите од членот 85 точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 на овој закон ги врши ветеринарната амбуланта.

Работите од членот 85 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 на овој закон ги врши ветеринарна станица.

Работите од членот 85 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ги врши ветеринарната болница.

Ветеринарната болница, покрај работите од ставот 3 на овој член врши проучување и лекување на органски болести кај животните со непозната етиологија.

Ветеринарната болница служи и како центар за запознавање на ветеринарните стручњаци со современите достигнувања во областа на органотерапијата, акушерството и хирургијата.

Член 96

Секундарната ветеринарно-здравствена дејност од членот 86 на овој закон ја врши ветеринарен институт основан согласно со одредбите од Законот за научно истражувачката дејност.

Член 97

Терцијалната ветеринарно-здравствена дејност од членот 87 точки 1, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 на овој закон, ги врши факултет за ветеринарна медицина, а точките 2, 3, 5, 6 и 9 на овој закон ги врши ветеринарниот институт.

Член 98

Ветеринарните друштва за вршење на примарната ветеринарно-здравствена дејност и установите за вршење на секундарната и терцијалната ветеринарно-здравствена дејност се должни да воспостават информативен систем со обврска за вклучување во единствениот информативен систем во ветеринарното здравство во Република Македонија што го формира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управата за ветеринарство.

Член 99

Ветеринарните друштва и ветеринарниот институт се должни да водат евиденција за работата од ветеринарно-здравствената дејност и да доставуваат месечен и годишен извештај до Управата за ветеринарство во согласност со овој закон.

Член 100

Ветеринарните друштва се должни да обезбедат континуирано работно време во смени, дежурство или постојана спремност заради вршење на ветеринарно-здравствената дејност.

Дежурството и постојаната спремност се организираат заради давање на ветеринарно-медицинска помош во итни случаи.

За време на штрајк, ветеринарните работници се должни да обезбедат ветеринарно-медицинска помош во итни случаи и снабдување со неопходни количества на храна, вода и лекови за животни.

2.1. Ветеринарна амбуланта

Член 101

Ветеринарна амбуланта може да се основа, ако има:

- вработено најмалку еден доктор по ветеринарна медицина со положен стручен испит;
- вработено најмалку едно лице со завршено средно ветеринарно образование и
- соодветни објекти и простории, опрема и инструменти за вршење на ветеринарно здравствена дејност.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску ги пропишува условите од ставот 1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што треба да ги исполнува објектот за ветеринарна амбуланта.

2.2. Ветеринарна станица

Член 102

Ветеринарна станица може да се основа, ако има:

- вработено најмалку двајца доктори по ветеринарна медицина со положен стручен испит;
- вработено најмалку две лица со завршено средно ветеринарно образование и
- соодветни објекти и простории, опрема и инструменти за вршење на ветеринарно-здравствена дејност.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску ги пропишува условите од ставот 1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што треба да ги исполнува објектот за ветеринарна станица.

2.3. Ветеринарна болница

Член 103

Ветеринарна болница може да се основа, ако има:

- вработено најмалку петмина доктори по ветеринарна медицина со положен стручен испит од кои тројца магистри и тоа за: интерна ветеринарна медицина, репродукција и вештачко осеменување, ветеринарна хирургија и од други области од ветеринарството;

- вработено најмалку три лица со завршено средно ветеринарно образование и

- соодветни објекти и простории, опрема и инструменти за вршење на ветеринарна дејност.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство поблиску ги пропишува условите од ставот 1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што треба да ги исполнува објектот за ветеринарна болница.

Член 104

Ветеринарните друштва од членовите 101, 102 и 103, доколку ги исполнуваат условите утврдени со овој закон се запишуваат во Регистарот за вршење на ветеринарно-здравствена дејност што го води Управата за ветеринарство.

Ветеринарните друштва од ставот 1 на овој член не можат да се запишат во трговскиот регистар за вршење на ветеринарно-здравствена дејност без решение од Управата за ветеринарство, дека се запишани во регистарот од ставот 1 на овој член.

3. Ветеринарни работници

Член 105

Ветеринарно-здравствената дејност ја вршат ветеринарни работници: доктори по ветеринарна медицина, ветеринарни техничари и ветеринарни болничари, а одредени специјализирани работи поврзани со дијагностика и анализа ја вршат и работници со високо образование од други соодветни професии.

Поставување на дијагноза, препишување и издавање на лекови, лекување, хируршки, акушерски и други интервенции на животните, ветеринарно - здравствени прегледи и контроли и други работи од областа на ветеринарното здравство, самостојно може да ги врши само доктор по ветеринарна медицина.

Докторите по ветеринарна медицина можат да ги вршат работите од ставот 2 на овој член само ако имаат лиценца за работа.

Уверението за положен стручен испит за вршење на работите од ветеринарно-здравствената дејност се смета како лиценца за работа.

Работите од техничка природа, вештачко осеменување, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и хигиенски и други работи од ветеринарно-здравствената дејност кои не се содржани во одредбите од ставот 2 на овој член, ги вршат ветеринарни техничари по налог на доктор по ветеринарна медицина и според правилата на ветеринарно-здравствената професија.

Ветеринарните помошни работи ги врши ветеринарен болничар.

На ветеринарно-здравствените работници, кои доаѓаат во допир со заразно животно, заразени производи, сировини и отпадоци од животинско потекло или други заразени материјали и ако заболат од заразна болест од животните им се признава заразеноста со таа болест како професионално заболување.

Член 106

Лицата кои немаат завршено факултет за ветеринарна медицина и кои немаат лиценца за работа не можат да вршат ветеринарно-здравствена дејност.

Вршењето на работите на ветеринарно-здравствената дејност од лицата од ставот 1 на овој член е надриветеринарство.

Член 107

Стажирање на докторот по ветеринарна медицина трае 12 месеци и се врши во ветеринарните друштва или ветеринарниот институт.

Субјектите од ставот 1 на овој член се должни на докторот по ветеринарна медицина да му овозможат стажирање според план и програма за стажирање.

По завршувањето на стажирањето од ставот 1 на овој член докторот по ветеринарна медицина полага стручен испит.

По исклучок од ставот 3 на овој член, магистрите и докторите по ветеринарно-медицински науки, за вршење на ветеринарно-здравствената дејност, не полагаат стручен испит.

Стручниот испит на докторите по ветеринарна медицина се полага пред испитна комисија што ја образува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За положениот стручен испит се издава уверение.

Уверението од ставот 6 на овој член го потпишува претседателот на испитната комисија за полагање на стручен испит.

Планот и програмата за стажирањето, образецот и начинот на водење на книшката за стажирање, програмата и начинот на полагањето на стручниот испит и образецот на уверението за положен стручен испит ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 108

Трошоците за полагање на стручниот испит од членот 107 став 3 на овој закон се на товар на кандидатот.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината на надоместокот за полагање на стручниот испит.

Надоместокот за полагање на стручниот испит се уплатува на посебна сметка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Здружување на ветеринарно-здравствени работници

Член 109

Докторите по ветеринарна медицина се здружуваат во Македонска ветеринарна комора (во натамошниот текст: комора), заради заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на ветеринарно-здравствената дејност и заштитата на интересите на професијата.

Комората има својство на правно лице и членувањето во комората е доброволно.

Комората донесува статут со кој се утврдува дејноста, органите на управувањето, организацијата и начинот на работа.

Член 110

Комората работите ги врши самостојно на начин утврден со статут и со овој закон.

Комората ги врши следниве работи:

1. Води регистар на докторите по ветеринарна медицина кои се членови во комората;
2. Утврдува кодекс на професионалните етички должности и права и деонтолошки и етолошки односи;
3. Формира суд на честа;
4. Го следи стручното усовршување на ветеринарните работници;
5. Организира научни и стручни собири;
6. Учествува при определување на критериумите за формирање на цените на ветеринарните услуги;
7. Се грижи за почитувањето на правилата на кодексот на ветеринарната етика, деонтолошки и етолошки односи и
8. Врши други работи во согласност со статутот.

VIII. НАДЗОР

Член 111

Надзор над спроведување на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 112

Надзор над стручната работа во ветеринарните друштва врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку комисија што ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од редот на истакнати ветеринарно-здравствени работници, научни и стручни работници од определени гранки на ветеринарна медицина.

Надзорот над стручната работа се врши најмалку еднаш во годината.

За извршениот надзор над стручната работа, комисијата од ставот 1 на овој член поднесува извештај до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Извештајот од ставот 3 на овој член содржи приказ на констатираната состојба, предлог на мерки и рокови за отстранување на утврдените неправилности.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение ќе забрани вршење на дејност на ветеринарно друштво, ако врз основа на извештајот за извршениот надзор над стручната работа констатира дека неправилностите во нивната работа се од таква природа што со продолжување на вршењето на дејноста може да се предизвикаат штетни последици или опасност по здравјето на животните и луѓето.

Жалба против решението од ставот 5 на овој член може да се поднесе до комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.

Жалбата против решението од ставот 5 на овој член не го одлага неговото извршување.

Член 113

Ветеринарното друштво е должно на комисијата која го врши стручниот надзор да ѝ овозможи непречено вршење на надзорот над неговата стручна работа, да ѝ даде податоци или известување кои се потребни за вршење на надзорот.

Член 114

Работите на инспекцискиот надзор за спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на него ги вршат ветеринарни инспектори.

Член 115

Ветеринарниот инспектор врши задолжителна ветеринарно-санитарна контрола на животните, објектите за одгледување на животни, животните на саеми, пазари, изложби, спортски натпревари и други јавни места за продажба, објектите и опремата за производство, доработка, преработка, обработка и промет со производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, продавниците и други продажни места во кои се продаваат производи од животинско потекло, добиточната храна, водата во процесот на производството и за напојување на животните, производство на семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони и нивниот промет.

Член 116

Ветеринарниот инспектор при инспекцискиот надзор определен со овој закон, покрај правата и должностите што ги има по други прописи, има право и должност да:

1. Врши здравствен преглед на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, премикси, добиточна храна, водата за напојување на животните и вода во процесот на производството на хигиенска исправност, зема и испраќа материјал за лабораториско испитување во овластена дијагностичка лабораторија заради утврдување на заразната болест или за причината за шовисување на животното, како и да определува мерки за спречување на појава, откривање и искоренување на заразни и други болести;

2. Врши систематски преглед на производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна, водата за напојување на животните и водата во процесот на производството, како и на присуство на штетни материји;

3. Забранува производство, промет и употреба на добиточна храна и вода за напојување на животните, ако содржат патогени бактерии и материји штетни за здравјето на животните;

4. Забранува промет со кожи и крзна од животни, кои биле заклани без ветеринарно-санитарен преглед или потекнуваат од шовисани животни, за кои нема ветеринарно-здравствена потврда за незаразеност на подрачјето како и тие кои не се складирани одвоено од испитаните кожи и крзна;

5. Забрани товаране, претоварување и истоварување на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна ако не ги исполнуваат пропишаните услови;

6. Забрани употреба на возила за превоз на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско

потекло, добиточна храна, вода за напојување ако не ги исполнуваат пропишаните услови;

7. Забрани употреба на штали и други објекти за одгледување на животни, и објекти за товарење, претоварување и растоварување на животните ако не ги исполнуваат пропишаните услови;

8. Забрани колење на животни, собирање и обработка на сировини за производство на производи од животинско потекло ако не се исполнети пропишаните услови;

9. Забрани промет и употреба на производи и сировини од животинско потекло преку кои може да се пренесе болест од животните на луѓето;

10. Забрани издавање на уверение за здравствената состојба на животните ако се појави заразна болест или сомневање на заразна болест, или ако животното потекнува од реон со нејасна епизоотиолошка состојба;

11. Одземе и уништи производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна кои не се здравствено исправни;

12. Определи начин на оспособување на условно употребливи производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна или преработка за други цели;

13. Нареди отстранување на неправилностите во производството и прометот со животни, производи и сировини од животинско потекло и добиточна храна;

14. Забрани употреба на објекти на ветеринарните друштва и други правни лица, простории, опрема и постројки за производство и промет за индустриски, занаетчиски, трговски, угостителски и други цели, ако не се уредени во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон;

15. Земе мостри на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, добиточна храна и додатоци, вода за напојување на животните и водата во процесот на производството, семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони, со цел да се испита дали одговараат на прописите за хигиенска исправност;

16. Забрани употреба и да запечати работни простории, опрема и предмети, кои се наоѓаат под негова контрола ако не ги исполнуваат пропишаните услови;

17. Определува мерки од членовите 19, 22, 23, 24 и 25 на овој закон, како и да го контролира нивното спроведување;

18. Определи граници на заразеното и загрозеното подрачје и известува за појавата на заразните болести преку средствата за јавно информирање;

19. Го контролира прометот и употребата на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

20. Врши ветеринарно-санитарна контрола на опремата и објектите во кои се одгледуваат животни со цел да ги утврди причините за шовисување и да нареди нештетно отстранување на животинските мрши и отпадоци од животинско потекло;

21. Ги определува потребните ветеринарно-санитарни мерки за заштита на добиточната храна и водата за напојување на животните;

22. Го контролира издавањето на уверението за здравствената состојба на животните;

23. Собира податоци и известувања од одговорните лица, сведоци, вештаци и други лица ако тоа е потребно;

24. Одзема животни, производи и сировини од животинско потекло, добиточна храна, семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони, отпадоци и други предмети во врска со казнените дејствија или прекршоци;

25. Забрани времено вршење на ветеринарна дејност, ако е загрозено здравјето на животните од недо-

статоци, односно неправилности при извршување на работата;

26. Нареди да се отстранат организационите и хигиенско-техничките и други недостатоци кои предизвикуваат несоодветен квалитет или стручност во работењето;

27. Изречува и наплатува мандатна казна на лице место во случаи определени со овој закон и поднесува прекршочна пријава и

28. Да нареди преземање на мерки за заштита на животните од нехумано постапување.

Член 117

Ако ветеринарниот инспектор утврди дека животните не се здрави, односно не се способни за производство на семе, јајцеклетки и ембриони или тие не одговараат на пропишаниот стандард за здравствена исправност и минималните здравствени услови за способност за оплодување, или утврди послаба плодност на приплодното грло, определува една или повеќе од следниве мерки:

- сопственикот на животни да обезбеди целосен преглед на способност за оплодување на приплодното грло;

- правното лице за вештачко осеменување да ја утврди причината за здравствена неисправност на семето, јајцеклетките и ембрионите;

- правното лице за вештачко осеменување да ја провери способноста за оплодување на семето на спорната серија и семето складирано во складот;

- правното лице кај кое се утврдени недостатоци или лоши резултати во репродукцијата да ги отстрани недостатоците;

- правното лице при вршењето вештачко осеменување времено да престане со производството на семе и да ги спроведе мерките за спречување и искоренување на заразни болести пропишани со овој закон и

- да го забрани прометот на хигиенски неисправно семе, јајцеклетки и ембриони и да ги одземе и уништи.

Член 118

Ако ветеринарниот инспектор при прегледот утврди дека уверението или другите пропратни документи што ја пратат пратката на животни, производи или сировини од животинско потекло се со недостатоци или се од подрачја со непозната епизоотиолошка состојба, или утврди дека воопшто нема документи ќе определи:

- сопственикот на животното да го задржи животното определено време во карантин и ги определува условите, местото и времетраењето на карантинот;

- ако во моментот нема услови за карантин или ако таквото решение е поевтино, а не постојат причини за забрана на колење на тие животни да ги упати животните за колење во најблиската клиника и

- привремено да забрани пуштање во промет на производи и сировини од животинско потекло и да земе мостри за испитување.

Член 119

Ветеринарниот инспектор на граничниот премин при инспекцискиот надзор има право и должност да:

1. Врши ветеринарно-санитарен преглед и контрола на пратките и документацијата што ги придружуваат пратките согласно со одредбите на овој закон;

2. Го заверува здравственото уверение за меѓународен промет за пратките што се извезуваат од членот 44 став 2 на овој закон;

3. Зема мостри на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, како и добиточна храна без надомест на нивната вредност, за лабораториско испи-

тување и утврдување на нивната ветеринарно-санитарна исправност;

4. Ги прегледува документите на правните и физичките лица во врска со спроведување на одредбите од овој закон за промет на пратки преку границата на Република Македонија;

5. Собира податоци и известувања од одговорните лица, сведоците, вештаците и други лица, ако е потребно успешно да ја изврши својата работа;

6. Поднесе кривична пријава и пријава за прекршоци кога извршеното дејствие се казнува според овој закон;

7. Води евиденција на извозните, увозните и транзитните пратки при преминувањето преку државната граница;

8. Врши контрола на увозните, извозните и транзитните пратки и складовите на граничните премини;

9. Врши контрола над дезинфекцијата на возилата, опремата на граничните премини, царинските склади, слободните и царинските зони;

10. Ја следи појавата и движењето на заразните болести кај животните во соседните држави и за тоа ја известува Управата за ветеринарство и

11. Врши и други работи пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Член 120

При вршењето на работите определени со овој закон и со други прописи, ветеринарниот инспектор на граничниот премин има право и должност да нареди или да ги преземе следниве мерки:

1. Да забрани извоз, увоз и транзит на пратки од членот 45 став 1 на овој закон без оглед на тоа, од каде доаѓаат, каде се упатени и за која цел, ако:

- пратката или превозното средство не одговара на пропишаните услови;

- утврди дека пратката е заразена, ако се сомнева дека е заразена или ако потекнува од заразено подрачје;

- констатира дека пратката не е здравствено исправна и го загрозува здравјето на луѓето и животните;

- констатира дека пратката ги нема пропишаните меѓународно ветеринарно-санитарни уверенија или други потребни документи и

- производите наменети за исхрана на луѓето содржат штетни материи над дозволеното ниво;

2. Привремено да го забрани увозот, извозот и транзитот на пратките, ако треба да се отстранат недостатоците на пратката или документите што ја придружуваат пратката;

3. Да нареди складирање на пратките, ако треба да се испита здравствената состојба на пратката;

4. Да ги одземе животните, производите и сировините од животинско потекло од лицата кои ја поминуваат границата на Република Македонија и на нештетен начин да ги уништи доколку е предвидена таква мерка со пропис донесен од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство;

5. Да нареди и други мерки за заштита на животните во согласност со овој закон и обврските од меѓународните договори за здравствена заштита на животните;

6. Да нареди дезинфекција на возилата, објектите и опремата кои се употребуваат во прометот на пратките;

7. Да забрани употреба на објекти на граничниот премин, ако не ги исполнуваат пропишаните услови;

8. Да забрани употреба на добиточна храна и слама или друг материјал за простирка ако не ги исполнуваат пропишаните услови со овој закон;

9. Да забрани употреба на возила за промет на пратки ако не ги исполнуваат пропишаните услови со овој закон;

10. Да нареди отстранување и на други неправилности во прометот со пратки на граничниот премин и

11. Да одземе пратка која е во врска со казниво дејство пропишано со овој закон.

Член 121

Против решението на ветеринарниот инспектор и ветеринарниот инспектор на граничен премин, може да се поднесе жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Ако се работи за итни мерки од јавен интерес, за да се спречи непосредната опасност за здравјето на луѓето и животните, кои не можат да се одложат, ветеринарниот инспектор и ветеринарниот инспектор на граничен премин имаат право без присуство на правно или физичко лице, чие работење, односно простории, објекти и опрема се предмет на инспекциската контрола, односно на неговото одговорно лице, да извршат инспекциска контрола и издадат решение по скратена постапка.

Во вонредно итни случаи за да се заштити или спречи опасноста за здравјето на луѓето и животните, ветеринарниот инспектор може да издаде и усна наредба, а најдоцна во рок од три дена од денот на издавањето на усната наредба е должен да издаде решение во писмена форма.

Член 122

Ветеринарен инспектор може да биде доктор по ветеринарна медицина со положен стручен испит и најмалку две години искуство во струката.

Член 123

При вршењето на инспекцискиот надзор, ветеринарниот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото службено својство, идентитетот и овластувањето, а ветеринарниот инспектор на граничен премин покрај легитимацијата да има и знак на ветеринарен инспектор на граничен премин и должни се да ја покажат ако тоа се бара од нив.

Ветеринарниот инспектор на граничен премин е должен за време на работата да носи службена облека.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува образецот и начинот на издавањето на легитимацијата од ставот 1 на овој член, бојата и кројот на службената облека, како и изгледот на знакот на ветеринарен инспектор на граничен премин.

Член 124

На барање на ветеринарниот инспектор, Министерството за внатрешни работи е должно да даде помош при блокирањето на заразените места и подрачја, при ограничувањето на прометот на животните, производите, сировините и отпадоците од животинско потекло, при забрана на движењето на животни и лица во заразеното подрачје и при спроведувањето на други мерки за спречување и искоренување на заразни болести кај животните пропишани со овој закон.

Ако сопственикот на пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и добиточна храна кои подлежат на инспекциски надзор одбие да му се утврди идентитетот, ветеринарниот инспектор писмено а во итни случаи и усмено ќе побара помош од службеното лице на Министерството за внатрешни работи, заради утврдување на идентитетот на сопственикот на пратката.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 125

Тој којшто без пропишана стручна подготовка и без лиценца за работа се занимава со ветеринарно-здравствена дејност, ќе се казни за кривично дело со казна затвор во траење до една година.

Член 126

Со парична казна од 220.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

1. Не ги спроведе пропишаните или наредените мерки за здравствена заштита на животните и заштита од зоонози (член 5 став 3);

2. Оневозможи вршење на ветеринарно-санитарен преглед и контрола и земање на потребен материјал за испитување (член 6 став 10);

3. Не ги спроведува мерките определени од Владата на Република Македонија (член 18 став 2);

4. Не преземе превентивни мерки (член 22 став 1 точка 5);

5. Не го известил ветеринарното друштво за појавата на заразна болест или за појава на знаци врз основа на кои се сомнева дека животното пцовисало од заразна болест и ако за појавата на заразна болест, или сомневањето дека постои заразна болест, не ја известил Управата за ветеринарство (член 26 ставови 1 и 5);

6. Ја прикрие заразната болест што ја утврдил или ако за тоа не ја известил Управата за ветеринарство (член 28 став 1);

7. Не спроведе мерки што ги наложил ветеринарниот инспектор (член 29);

8. Нема уверение за здравствената состојба на животните (член 33 ставови 1 и 2);

9. За пристигнатата пратка не поднел барање до ветеринарниот инспектор на граничен премин (член 42);

10. Без решение за увоз од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, увезува, провозува и складира пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло и други пратки или увезе живи микроорганизми патогени за животните (член 45 ставови 1 и 5);

11. Увезените животни не ги држи во карантин и не ги спроведува потребните испитувања и другите мерки определени со решение (член 49 ставови 1 и 2);

12. Животните увезени за колење не ги заколе во кланицата која ги исполнува пропишаните услови (член 49 став 4);

13. Не е извршен ветеринарно-санитарен преглед и контрола (член 54 ставови 1 и 2);

14. Не ги спроведе пропишаните превентивни мерки за заштита на производите и сировините од животинско потекло и добиточната храна од штетни материји (член 54 став 5);

15. Не е извршен ветеринарно-санитарен преглед на животни пред колењето и по колењето, а дивечот по отстрелот (член 55 став 1);

16. Пушти во промет хигиенски неисправни производи или сировини од животинско потекло (член 58 став 6);

17. Пушти во промет хигиенски неисправна добиточна храна (член 61 ставови 1 и 2);

18. Гради, доградува или врши реконструкција на објекти без ветеринарно-санитарна согласност (член 3 став 3);

19. Коли животни и произведува производи и сировини од животинско потекло за јавна потрошувачка на објекти кои немаат ветеринарно-санитарна дозвола а употреба (член 65 став 1);

20. Ако произведува семе за вештачко осеменување за приплодни животни, јајцеклетки и ембриони за животни за кои постои сомневање дека се заразени или се заболени од болести кои се пренесуваат со нив (член 69 ставови 1 и 2);

21. Животинските мрши, конфискати и отпадоци од животинско потекло не се отстранат во кафилиери, крематориуми, јами-гробници, животински гробишта или на друго соодветно место (член 75 ставови 1 и 2);

22. Врши откуп, промет или преработка на кожи од копитарни и чапункари заклани без ветеринарно-санитарен преглед, или сирови кожи кои потекнуваат од пцовисани копитарни и чапункари а за кои не е утврдена причината на пцовисувањето и ако не ги складира во посебна просторија, или ако пушта во промет говедски, овчи и козји кожи неиспитани на црн пришт (член 76 ставови 1 и 2);

23. Не ги исполнува условите за вршење на примарната ветеринарна дејност (член 101 став 1, член 102 став 1 и член 103 став 1).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 40.000 до 50.000 денари.

За прекршокот од ставот 1 точки 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 и 22 на овој член покрај паричната казна, на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, предмети и забрана на вршење на дејноста од една година до две години.

За прекршокот од ставот 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на професија или должност од шест месеци до една година.

Член 127

Со парична казна од 160.000 до 220.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

1. Не спречи пристап со болно, односно пцовисано животно, стадо, јато, пчелни семејства, рибници и слични објекти (член 26 став 2);

2. Не испрати материјал за лабораториско испитување при сомневање на заразна болест или ако не обезбеди превоз на материјалот на начин кој нема да предизвика опасност за ширење на заразна болест (член 27 ставови 1 и 3);

3. По добивањето на резултатот за заразна болест не ја известил Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор, ветеринарното претпријатие кое го испратило материјалот за испитување и Министерството за здравство ако се работи за заразна болест која е зооноза (член 28 ставови 1 и 2);

4. Не ги спроведе мерките што ќе ги определи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 30 став 1);

5. Издава уверение за здравствената состојба на животните а не е определено за тоа (член 33 став 7);

6. Животните не се обележани на определен начин (член 33 став 11);

7. Не изврши задолжителен ветеринарно-санитарен преглед при товарање, претоварање и растоварање на пратки кои се испраќаат со превозни средства надвор од епизоотиолошкото подрачје и за копитарни и чапункари кои се тераат пеш надвор од епизоотиолошкото подрачје (член 34 став 1);

8. Ако не покажат уверение за здравствената состојба на животните или ветеринарна потврда за здравствената состојба на пратката на производите, сировините и отпадоците од животинското потекло (член 37 став 1);

9. Не го известил ветеринарниот инспектор на граничниот премин во определен рок за секоја добиена пратка (член 42);

10. Објектите и складовите на граничните премини не ги исполнуваат пропишаните услови (член 44 став 3);

11. Увезе или внесе живи патогени микроорганизми (член 45 став 5);

12. Складира, пакува, преработува и обработува производи и сировини од животинско потекло и добиточна храна во слободни и царински зони, царински складови без ветеринарно-санитарна контрола на граничниот ветеринарен инспектор (член 50 став 2);

13. Одгледува животни, врши производство, преработка, складирање и промет на добиточна храна, ако одгледува кучиња, животни од зоолошки градини, пчелни матици и риби а не ги пријават животните, објектите и опремата и секоја промена (член 64 став 1);

14. Одгледува животни или произведува производи и сировини од животинско потекло во објекти за извоз, кои не ги исполнуваат пропишаните услови за извозни објекти (член 66 став 1);

15. Увезува приплодни риби и живина, јајца за инкубирање, производи и сировини од животинско потекло од објекти кои не ги исполнуваат пропишаните услови и не се регистрирани од Европската унија (член 67 став 1) и

16. Не преземаат превентивни мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата (член 73).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 30.000 до 40.000 денари и одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точки 7, 8, 9, 10, 12, 15, и 16 на овој член, покрај паричната казна на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите и забрана за вршење на дејноста од шест месеци до една година.

Член 128

Со парична казна од 100.000 до 160.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

1. Не ја извести Управата за ветеринарство или ветеринарното друштво доколку постои опасност по здравјето на животните и луѓето (член 14);

2. Не го донесе кучето во ветеринарно друштво или на друго место определено од ветеринарното друштво заради регистрација, вакцинација и дехелминтизација (член 23 став 3);

3. Не води регистар на кучињата, не води евиденција за извршената вакцинација и дехелминтизација и ако на сопственикот не му издаде регистар - картица (член 23 став 4);

4. Не го даде кучето да се изврши еутаназиа (член 24 став 1);

5. Превезува пратки во превозно средство кое не е исчистено и дезинфицирано под ветеринарно-санитарна контрола (член 36 став 1);

6. Нема добиено согласност од Управата за ветеринарство (член 39);

7. Врши натовар, претовар и растовар на непропишан начин при извозот, увозот и провозот (член 40 став 1);

8. Врши натовар, претовар и растовар на пратки без ветеринарно-санитарен преглед (член 40 став 5);

9. Увезува, извезува или провозува пратки кои немаат меѓународно ветеринарно уверение (член 43 став 1);

10. Претовара и складира пратки на граничниот премин без претходно извршен ветеринарно-санитарен преглед од ветеринарен инспектор на граничниот премин (член 44 став 1);

11. Увезува, провозува или извезува пратки надвор од определениот граничен премин (член 48 став 1);

12. Пушти во промет млеко, млечни производи, јајца и мед, за јавна потрошувачка без да е извршен ветеринарно-санитарен преглед и контрола (член 58 став 3);

13. Пушти во промет добиточна храна без пропишани лабораториски испитувања (член 62 став 1);

14. Не обезбеди пропишан обем на лабораториски испитувања (член 70);

15. Просториите во кои се сместуваат и складираат сирови кожи не ги исполнуваат пропишаните услови (член 76 став 4);

16. Не обезбедат континуирано работно време во смени, дежурство или постојана подготвеност за вршење на ветеринарна дејност (член 100 став 1) и

17. За време на штрајк не обезбедат нужна ветеринарна помош и снабдување со вода, добиточна храна и лекови (член 100 став 3).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 30.000 денари и одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точки 4, 6, 9, 10, 11 и 12 на овој член покрај паричната казна на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите и забрана за вршење на дејноста од шест до девет месеци.

Член 129

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

1. Постапува нехумано со животните, не обезбеди правилно сместување и ги мачи животните при одгледувањето и чувањето (член 6 ставови 4, 6 и 8);

2. Не пријави набавка, отуѓување, губење и друго на куче во определениот рок (член 23 став 1);

3. Не води пропишана евиденција и не доставува податоци и не води регистри (член 23 став 4);

4. Регистрираните и вакцинираните кучиња не носат значки и не се врзани (член 23 став 5);

5. Не води евиденција за издадените уверенија (член 33 став 8);

6. Увезе неавтохтони видови на животни без согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 45 став 5);

7. Не обезбеди просторија и опрема за ветеринарен инспектор (член 54 став 6);

8. Не ја извести ветеринарната инспекција пред ловот на дивеч (член 56 став 1);

9. Корисниците на дивечот во ловиштата не обезбедат превентивна здравствена заштита на ловниот дивеч (член 56 став 4);

10. Нема ветеринарен упат за животните кои се испраќаат на принудно колење (член 57 став 1);

11. Систематски не го следат и не се грижат за здравствената состојба на приплодниците при парењето и припустот (член 71);

12. Не го пријави пцовисаното животно и ако не ја предаде мршата на овластеното претпријатие (член 74 ставови 1 и 2);

13. Не обезбеди превоз на мршите или отпадоците до објектот за собирање или до кафилеријата (член 74 ставови 3 и 5);

14. Не води евиденција за потеклото на откупените кожи (член 76 став 3);

15. Нештетно не ги отстрани отпадоците од нештатените кожи (член 76 став 5);

16. Не воспостават информативен систем (член 98) и

17. Не води ветеринарна евиденција и не доставува извештај (член 99 став 1).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 денари и одговорното лице на правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точки 3, 4 и 6 на овој член покрај паричната казна на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на предметите и забрана за вршење на дејноста од шест до осум месеци.

Член 130

Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице ако стори некое од дејствијата од членот 6 став 4, членот 126 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21, членот 127 точки 1, 6, 8, 13 и 16, членот 128 точки 1, 2, 4, 8, 12 и 13, и од членот 129 точки 1, 2, 3, 4, 6, 10 и 12 на овој закон.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на физичкото лице ќе се изрече и заштитна мерка на безбедност, одземање на пратката од член 127 точка 8, член 128 точка 12 и 13, член 129 точка 10 од овој закон.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 131

Докторите по ветеринарна медицина кои до денот на влегувањето во сила на овој закон немаат положено стручен испит, можат да се здобијат со право да вршат ветеринарно-здравствена дејност доколку во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон го положат стручниот испит.

Член 132

Постојните ветеринарни претпријатија се трансформираат под условите и начините утврдени со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93 и 21/98), а земјоделските и другите организации на здружениот труд кои за своите животни организирале сопствена ветеринарна служба ќе се трансформираат под услови и на начин утврдени со Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 19/96).

Член 133

Ветеринарната комора на Република Македонија е должна да го усогласи своето работење во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 134

Владата на Република Македонија во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја определи мрежата на ветеринарните друштва од членот 93 став 1 на овој закон.

Член 135

Правните лица од членот 98 на овој закон, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, се должни да воспостават информативен систем и да се вклучат во единствениот информативен систем во ветеринарството на Република Македонија.

Член 136

Најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се изгради објект за карантин.

Член 137

Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 138

До донесувањето на поблиските прописи утврдени со овој закон ќе се применуваат прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 139

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ број 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88 и 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 и 83/92), Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73 и 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 и 83/92) и Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86 и 53/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92).

Член 140

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

945.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година.

Број 07-2406/1
10 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Се овластува АД „ГОЛДМАК“ Радовиш да изработи пригодни ковани пари од злато по повод 50 годишнината од егзодусот на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

946.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД
ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за данокот од добивка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година.

Број 07-2407/1
10 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ
ОД ДОБИВКА

Член 1

Во Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 33/95, 43/95, 71/96 и 5/97), во членот 23 став 3, зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 2

Членот 33-а се брише.

Член 3

Во членот 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 71/96), во ред четврти записката се заменува со точка, а зборовите: „при што при трансферот на дел од добивката остварена од страна на странско правно лице – вложувач односно основач, се плаќа данок од добивка според стапка и на начин утврдени со член 33-а од овој закон“ се бришат.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 1999 година и ќе се однесува и на завршната сметка за 1998 година.

947.

Врз основа на член 74 став 1 точка 5 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 19/95 и 55/97), министерот за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕ-
НИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

I. Во Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 30/95) во делот I по точка 32 се додава нова точка 32-а која гласи:

„32-а. Пропусница за премин на македонско-албанската граница 600,00 денари“

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 192-17902/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Томислав Чокревски, с.р.

948.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Единаковци – Општина Демир Хисар.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од ст. 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 09-1826/1
16 јуни 1998 година
Скопје

Директор,

дипл. геод. инж. Димитар Цошов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Макфире Бајрами од Скопје, против тужениот Љутви Таири, сега со непознато место на живеење во Австрија.

Се повикува тужениот да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје, да достави своја адреса, или постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I П.бр.381/98.
(11293)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Слоботка Андонова од Штип, ул. „Браќа Даневи“ бр. 14/7, против тужениот Мијалче Андоновски со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на овој суд и да достави точна адреса или да определи свој застапник или полномошник.

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, I П.бр. 203/98. (11474)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1380/98, на регистарска влошка бр. 1-40481-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Туристичко претпријатие „КОМПАС – ТУРС“ д.о.о. ул. „Вељко Валховиќ“ бр.1 Скопје.

Горенаведената фирма во иднина со промена на седиштето ќе гласи: Туристичко претпријатие „КОМПАС – ТУРС“ д.о.о. ул. „Никола Вапцаров“ бр.12 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1380/98 (7897)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1311/98, на регистарска влошка бр. 1-275683-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на „ЗЕКА – КОМЕРЦ“ експорт-импорт ц.о. Трговско претпријатие за промет на мало и големо ул. „Халим Халимовиќ“ бр.29 Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Азиза Садат, а истапува Зекирија Азиза.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1311/98. (7898)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 76/98, на регистарска влошка бр. 8-0200084-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за инженеринг, промет и услуги „СЕИЗМО“ Верослава д.о.о.е.л. експорт-импорт ул. „Атинска“ бр.2 Скопје.

Се брише Верослава Велкова, а се запишува Панче Велков – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 76/98. (7899)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1398/98, на регистарска влошка бр. 1-53124-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, транспорт и промет „ЕКО ХЕМ“ д.о.о. Бул. „Војводина“ бб дирекција на Славија Скопје.

Се брише Белдедовска Христина, директор, а се запишува Белдедовска Валентина, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1398/98. (79000)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5277/98, на регистарска влошка бр. 1-46674-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, градежништво, инженеринг и услуги „ФАТ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Студеничанска“ бр.52 А Скопје.

Се брише Димитар Тунтевски, а се запишува Горан Сидовски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5277/98 (7901)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 299/98, на регистарска влошка бр. 6-03001033-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето Трговско поединец Димитриевски Славе Гоце т.п. ул. „Карпошева“ бр. 124, Св. Николе.

Дејности: 070114, 070132, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150.

Основач и овластен потписник е Димитриевски Славе Гоце од Св. Николе.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 299/98. (8482)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1567/98, на регистарска влошка бр. 1-36803-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за проектирање, инженеринг и трговија „ЕМУКО“ ц.о. увоз-извоз ул. „Никола Вапцаров“ бр.9, Скопје.

Дејности: 011220, 011312, 011320, 011411, 011419, 011741, 011742, 050100, 050202, 050209, 090129, 090189, 100101, 100330, 100340, 100391, 100399, инвестициони работи во странство, компензациони работи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1567/98. (8767)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1823/98, на регистарска влошка бр. 1-4797-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма на Трговското претпријатие за внатрешен и надворешен промет „ДИНО КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „7“ бр. 15, с. Батинци, Студеничани.

Новата промена на фирма гласи: Трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет и превоз на стоки во друмски сообраќај „ДИНО КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „7“ бр. 15, с. Батинци, Студеничани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1823/98. (8768)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1136/98, на регистарска влошка бр. 1-42920-0-0, го запиша во судскиот регистар запишување на дел од претпријатието на Претпријатието за производство, трговија и услуги „СЛОВЕНИЈА-ПАПИР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50, Скопје, Деловна единица „ПАПИРОТИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132-а, Скопје.

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012621, 012622, 012623, 012820, 013400, 013500, 030003, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Делот од претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на претпријатието, а за обврските на делот од претпријатието настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Драган Трајковиќ, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1136/98. (8769)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1277/98, на регистарска влошка бр. 1-64951-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕМКО ТРЕЈД 95“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Титовелешка“ бр. 85, Скопје.

Се брише Гордана Ангелова, директор без ограничување, а се запишува Киро Здравевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1277/98. (8770)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1625/98, на регистарска влошка бр. 1-29693-

0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДЕСНО-ПРОМЕТ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 17/2-14, Скопје.

Досегашниот директор на претпријатието Миле Пешевски се разрешува од должноста.

Директор на претпријатието е Стојко Пешевски кој ќе го застапува и претставува претпријатието во надворешниот и во внатрешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1625/98. (8771)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1786/98, на регистарска влошка бр. 1-44062-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатието за промет со стоки и вршење на услуги „НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА РАЗ-ВОЈ“ д.о.о. ул. „Гуро Гаковик“ бр. 25, Скопје.

Се брише Христина Пејкова, директор, а се запишува Русанда Пејкова, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1786/98. (8772)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 140/97, на регистарска влошка бр. 8-0200660-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промена на фирма, промена на содружник на Трговското друштво за производство, услуги и трговија „АСТРАКО-МЕРЦ“ Д.Т.Ц. Десанка дооел, ул. „Волгоградска“ бр. 2-4/6, Скопје.

На ден 25.12.1997 год., пристапила Анита Поповска, а на истиот ден истапила Десанка Илиќ.

Се брише Петар Илиќ, управител, а се запишува Анита Поповска в.д. управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 140/97. (8774)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 309/98, на регистарска влошка бр. 1-1043-000-01, МБС 03001043, 1-03001043-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, транспорт, услуги и трговија „ДАЛИ-ПРОМ“ Сандев Јордан и др. јтд увоз-извоз ул. „Боро Арсов“ бр. 1/6, Штип.

Содружници: Сандев Јордан и Сандева Јованка од Штип, го основаат друштвото со договор за основање бр. 1/98 од 06.04.1998 г. Содружникот Сандев Јордан вложува 200,00 и за обврските на друштвото одговара солидарно со целокупниот свој имот. Содружникот Сандева Јованка вложува 200,00 д. и за обврските на друштвото одговара солидарно со целокупниот свој имот.

Дејности: 012614, 012622, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 013073, 013099, 013115, 013121, 013200, 013400, 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 060501, 060502, 060503, 060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090201, 090202, 090209, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, консигнација, комисиона продажба, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, малограничен промет, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластува-

ња, а за обврските на друштвото сторени во правниот промет со трети лица секој содружник одговара со целокупниот свој имот и солидарно со другите содружници.

Управител: Сандев Јордан, е овластен да го застапува друштвото со неограничени овластувања и овластен е да го застапува друштвото во работењето во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 309/98. (8488)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 331/98, на регистарска влошка бр. 030010652-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец Илчо Стојан Јанев ТП „Маршал Тито“ – 187/7, Струмица.

Дејности: 070132.

Овластен потписник: Илчо Стојан Јанев, ул. „Маршал Тито“ – 187/7, Струмица.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 331/98. (8489)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 323/98, на регистарска влошка бр. 03001057?-3-06-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз Лаиб и Здравко Роби-транс доо с. Zubovo, бр. 118, Ново Село.

Содружници: Пандев Здравко од с. Zubovo бр. 118, Ново Село, Лаиб Курт Готтфриед од Штутгарт, Сојузна Република Германија.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110303, 110309, 070310, 070320, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за овластувањата и за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

За обврските на Друштвото содружниците не одговараат.

Пандев Здравко од с. Zubovo е управител на Друштвото без ограничување, и застапник во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 323/98. (8490)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 319/98, на регистарска влошка бр. 03001052?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Алфа-мак увоз-извоз, дооел, Струмица, ул. „Братство-единство“ бр. 49/17, Струмица.

Дејности: 013021, 013010, 013022, 013030, 013071, 013072, 013073, 090110, 090132, 090150, 090160, 090171, 090189, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 060602, 080122, 110309, 110903, 080201, 080202, 070310, 070320, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стока и патници.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со својот имот.

Управител и застапник на друштвото во надворешно-трговскиот промет на друштвото ќе биде Александар Раковски од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 319/98. (8491)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 605/98, на регистарска влошка бр. 8-681-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, производство и трговија Китанов Ванчо, извоз-увоз, доосл, Винаца.

Основач: Китанов Ванчо од Винаца.

Дејности: 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 0123099, 013119, 013121, 013200, 050201, 050202, 050301, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспрот, малотрагичен промет со соседните земји.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со својот имот.

Управител без ограничување: Ванчо Китанов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 605/98. (8467)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 317/98, на регистарска влошка бр. 6-0151-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Лујза Иван Пеншовска т.п. ул. „28 август“ бр. 31, Пробиштип.

Основач – овластен потписник, Лујза Пеншовска.

Дејност: 070121, 070122, 070123, 070127, 070128, 070132.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара лично со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 317/98. (8468)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 305/98, на регистарска влошка бр. 6-03001039-000-09, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Силиша Иван Тренев т.п. ул. „8-ми Септември“ бр. 5/10, Пробиштип.

Дејности: 08012, 070121, 070122, 070129, 07019, 080190.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Во правниот промет со трети лица, одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Тренев Силиша од Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 305/98. (8469)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 342/98, на регистарска влошка бр. 03001076-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Зоран Петар Војновски т.п., ул. „Димитар Влахов“ бр. А-1/10, Кочани.

Основач е Зоран Петар Војновски од Кочани со стан на ул. „Димитар Влахов“ бр. А1/10.

Дејности: 070111, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица одговара лично со целиот свој имот, неограничено.

Овластен потписник е лицето Зоран Петар Војновски од Кочани со стан на ул. „Димитар Влахов“ бр. А1/10.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 342/98. (8470)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 333/98, на регистарска влошка бр. 03001067-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Јулијана Киро Китановска т.п. Оризари.

Основач и овластен потписник: Јулијана Китановска, Оризари.

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 333/98. (8471)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 327/98, на регистарска влошка бр. 03001061-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија Д.Т.В., Трајковски Петар и Трајковски Дарко ј.т.д., Кочани.

Основачи: Петар Трајковски и Дарко Трајковски од Кочани.

Дејности: 01261, 012611, 012612, 012613, 01262, 012621, 012622, 012624, 012201, 012202, 012310, 01301, 013010, 013021, 01305, 013050, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Петар Трајковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 327/98. (8473)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 322/98, на регистарска влошка бр. 03001056-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец Анита Славчо Георгиева, т.п. ул. „Димитар Влахов“ бр. 68, Кочани.

Дејност: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150.

Во правниот промет со трети лица Трговецот-поединец настапува во свое име, а за сметка на фирмата.

Трговецот поединец за преземените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица како овластен потписник фирмата ќе ја потпишува Трговецот-поединец Анита Славчо Георгиева.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 322/98. (8474)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 315/98, на регистарска влошка бр. 3-03001049-000-03, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и угостителство Бранко и др. извоз-увоз, д.о.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 89, Кочани.

Основачи: Бранко Вангелов и Стојка Вангелова од Кочани.

Дејност: 012201, 012310, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013400, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013091, 013099, 013119, 013121, 013200, 020110, 020121, 020131, 020201, 030003, 050301, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Одговорност: Во свое име и за своја сметка, со целиот свој имот.

Управител: Бранко Вангелов без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 315/98. (8475)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 254/98, на регистарска влошка бр. 1-938-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги Дацо јтд Дончевска Виолета и др. експорт-импорт, Зрноџи.

Друштвото е основано со договор за основање бр. 01/98 од 13.03.1998 година, а основачи се: Дончевска Виолета и Дончевски Драги, двајцата од Зрноџи.

Дејности: 011832, 011920, 012310, 020110, 020120, 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223к, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090202, 110109, 110302, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, како меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп - лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговараат содружниците лично и неограничено солидарно, со ситот свој имот.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе го застапува Дончевска Виолета од Зрноџи, управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 254/98. (8476)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 308/98, на регистарска влошка бр. 1-4070-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Приватното производно, услужно и трговско претпријатие „РОЈАЛ-МБ“ п.о. ул. „Борис Крајќер“ 6/12, Штип.

Се брише Тасев Роберт, директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Се запишува Николовски Горанче, директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 308/98.

(8453)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 309/98, на регистарска влошка бр. 1-4024-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство, преработка и промет „ПЕОН“ п.о. с. Звезгор, Делчево.

Илчев Илчо од Делчево се разрешува од функциите директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Медарска Славјанка од Делчево се назначува за директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 309/98.

(8454)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 311/98, на регистарска влошка бр. 1-9217-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште на Претпријатието за трговија и услуги „ИНТЕРТРЕЈД“ п.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 103-а, Струмица.

Новиот назив и седиште на претпријатието гласат: Претпријатие за трговија и услуги „ИНТЕРТРЕЈД“ п.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 103-а, Струмица.

Скратен назив: ПТУ „ИНТЕРТРЕЈС“ п.о. Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 311/98.

(8455)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 312/98, на регистарска влошка бр. 1-7926-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, „ПАП-МАК“ п.о. с. Ново Село, ул. „10 Септември“ бр. 22, Струмица.

Се разрешува директорот и застапник во надворешно-трговскиот промет Васил Папулев од Ново Село и се именува за директор и застапник во надворешно-трговскиот промет Мара Папулева од Ново Село.

Директорот и застапник во надворешно-трговскиот промет има неограничени овластувања при застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 312/98.

(8456)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 315/98, на регистарска влошка бр. 1-14139-0, ја запиша во судскиот регистар промената во книгата на удела на ДОО Печатница и книговезница „Благој Мучето“ ул. „Климент Охридски“, Струмица.

Врз основа на одлука на Управниот одбор на претпријатието се врши промена во книгата на удела на друштвото бр. 03-192/1 од 06.04.1998 година. Основната главнина на друштвото останува 808.560 ДЕМ.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 315/98.

(8457)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 320/98, на регистарска влошка бр. 1-1628-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на „ЛЕДА“ Трговско претпријатие на големо и мало и увоз-извоз, со п.о. с. Јаќимово, Винаца.

Дополнување на дејноста со: 070129, тутун и други непрехранбени производи, трговија со таксени и даночни обврзници.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 320/98.

(8458)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 322/98, на регистарска влошка бр. 1-13662-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Трговското претпријатие ЕСИМИТ МАК д.о.о. ул. „Ванчо Икономов“ бр. 4, Штип.

Новото седиште гласи: трговско претпријатие ЕСИМИТ МАК д.о.о. ул. „Томе Арсов“ бр. 36, Штип.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 322/98.

(8459)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 323/98, на регистарска влошка бр. 1-13206-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице на Претпријатието за земјоделско производство, промет и услуги „ГАЛИС“ експорт-импорт, с. Стар Истевник, Делчево.

Костадинова Билјана е разрешена од функциите директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Стоименовски Горанчо од Делчево е назначен за директор на претпријатието и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 323/98.

(8460)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 810/98, на регистарска влошка бр. 1-48869-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатие за трговија, услуги и производство „ТЕХНО САВА К.О“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 9-б Скопје.

Се брише Ванчо Витанов, се запишува Сашо Ритановски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 810/98.

(5418)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1448/98, на регистарска влошка бр. 1-55662-0-0-0, запиша во судскиот регистар промена на директор на Производното трговско услужно претпријатие во приватна сопственост „ТВИН КОМ – 9“ п.о. ул. „Едвард Кардел“ бр. 6-1/11, Кавадарци.

Се брише Сашка Боризовска се запишува Олгица Боризовска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1448/98.

(8730)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1665/98, на регистарска влошка бр. 1-21478-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет на Трговското претпријатие „ЕЛ-ВИ“ д.о. ул. „Антон Панов“ бр. 16, Нов Дојран.

Се брише Ристо Цинев директор без ограничување, а се запишува Звонко Данаилов, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1665/98.

(8731)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1632/98, на регистарска влошка бр. 1-962, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Центарот за социјална работа „ВАЛАНДОВО“ д.о. ул. „Никола Карев“ бб, Валандово.

Се брише Васка Калинска в.д. директор без ограничување, а се запишува Виолета Шунтова, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1632/98.

(8735)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1648/98, на регистарска влошка бр. 1-49523, ја запиша во судскиот регистар промена на назив и директор на Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало „Б.Ф. ПОЛО I“ п.о. извоз-увоз, бр. 8, с. Проевце, Куманово.

Новиот назив на фирмата е Производно услужно и трговско претпријатие на големо и мало „Б.Ф. ПОЛО I“ п.о. извоз-увоз, бр. 8, с. Проевце, Куманово.

Се брише Славко Нешиќ, се запишува Тодор Станковски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1648/98.

(8736)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 995/98, на регистарска влошка бр. 1-31387-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив, основач и директор проширување на дејноста во внатрешен трговски промет на Претпријатието за трговија услуги и производство на големо и мало „БЕКО-98“ д.о. увоз-извоз, ул. „Др. Младен Стојановиќ“ бр. 53, Куманово.

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало увоз-извоз, „НИССАН“ д.о. ул. „Др. Младен Стојановиќ“ бр. 53, Куманово.

Кон претпријатието пристапува: Исуфи Неџмедин, Младен Стојановиќ, а истапува: Исуфи Реџеп и Џафери Мухамед.

Дејности: 012310, 012322, 090140.

Се брише: Реџеп Исуфи, а се запишува Неџмедин Исуфи како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 995/98.

(8737)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1372/98, на регистарска влошка бр. 1-45267-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив, седиште, основач и директор на Производното трговско услужно претпријатие на големо и мало „МЕНА-КОМЕРЦ“ д.о. увоз-извоз, с. Речица, Тетово.

Во иднина ќе гласи: Производно трговско услужно претпријатие „ЛО-БИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Г. Петров бр. 40, Тетово.

На ден 26.03.1998 истапил Асани Менаф, а на истиот ден пристапил Неџири Зулџуфли.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1372/98.

(8738)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1690/98, на регистарска влошка бр. 1-29331-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице на Трговското услужно претпријатие „ФАТИ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, М Речица, Тетово.

Новата промена на фирма и седиште на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, транспорт, трговија и услуги „ИЛИР – КОМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „29 Ноември“ бр. 46, Тетово.

Кон претпријатието пристапува Исеини Елвир, а истапува Фаџил Бецети.

Дејности: 011315, 012322, 012421, 012429, 012810, 013021, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 080121, 080129, 080190, 090121, 090160, 110903.

Се брише Фаџил Бецети, а се запишува Исеини Елвир, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1690/98.

(8739)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1542/98, на регистарска влошка бр. 1-16830-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Претпријатието за услуги и трговија „ВИ КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Боро Тодоровиќ“ бр. 93, Скопје.

Дејност: 050302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1542/98.

(8784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 840/98, на регистарска влошка бр. 020022017-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Трговското друштво „ЛАКИ 7“ - Рафет, Киро и други д.о.о. експорт-импорт, ул. „Џон Кенеди“ зграда 13Б/5, Скопје.

Основачи: Рафет Муминовик, Киро Костовски, Садија Муминовик, Реуф Муминовик, Расим Муминовик, Софка Димитрова и Претпријатието за трговија на големо и мало „МУЛТИ МАГНАТ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070230, 070240, 070250, 080112, 080114, 080190, 080201, 080202, 110202, 110109, 110309, 110909, 110902, 110903, 110302, 090209, 013400, 012611, 012623, 012699, 012310, 012321, 012322, 012421, 050301, 050302, 050100, 090201, 120350, 120312, 070310, 070320.

Управител во внатрешниот и надворешниот промет и лице овластено за застапување е Димитар Димитров без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 840/98. (8566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 881/98, на регистарска влошка бр. 02002119-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец ТП Таксист Димовски Божин Злате „ШПРТЕ-КОМЕРЦ-72“ ТП ул. „Солунска глава“ бр. 8, Скопје.

Дејности: 060602.

Управител Димовски Божин Злате.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 881/98. (8568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 897/98, на регистарска влошка бр. 020021237-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Исљам Рефик Кртовци „ПЧЕЛА“ кебапчилица, ул. „108“ бр. 22, Скопје.

Дејности: 080190.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Основач: Исљам Кртовци од Скопје, ул. „7 албанска бригада“ бр. 9.

Исљам Кртовци, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 897/98. (8569)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решението Ст.бр. 59/97 од 20.П.1998 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Наум Маркет“ од Охрид, ул. „Питу Гули“ бр. 81.

Се повикуваат сите доверители на должникот ТП „Наум Маркет“ од Охрид во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ со поднесок во два примероци, со докази, да му ги пријават на стечајниот совет своите побарувања

За испитување на побарувањата на доверителите ќе се одржи на 04.ИХ.1998 година со почеток во 12,00 часот во сала бр. 1 на Основниот суд во Охрид.

За стечаен управител е определен Спиро Тодорски од Охрид, ул. „Васил Главинов“ бр. 1/П.

Огласот за отворање на стечајна постапка е истакнат на Огласната табла на Основниот суд, во Охрид на ден 23.П.1998 година.

Од Основниот суд во Охрид. (11475)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на Стечајниот совет Ст.бр.177/98 од 5.V.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП „Нико-комерц“, с. Куклиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, па од тие причини стечајната постапка се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11476)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 181/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија, туризам и услуги „Ројал-Компани“експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. „Пушкинова“ бр., 4/3-22 со жиро сметка 40100-601-144001.

За ликвидационен управник се определува Ружица Алексиќ од Скопје, ул. „Никола К.Мајски“ бр. 41/11, телефон 511-946.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.VII.1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11306)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 160/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ „Костелла“ од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр.14а, со жиро сметка 40100-601-144795.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 435-021

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.VII.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11381)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Л.бр. 5/98 од 16.VI.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги "Рели" експорт-импорт ЦО од Гостивар.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (11477)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Хороскоп" Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија угостителство и туризам п. о. Скопје". (11455)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1007272, издаден од УВР - Скопје на име Блажиќ Наташа, с. Бардовци, Скопје. (11389)

Пасош бр.0481461/94, издаден од УВР - Скопје на име Ајредин Минир, с. Арачиново, Скопје. (11391)

Пасош бр.0429298/94, издаден од УВР - Скопје на име Илбер Мејди, с. Радуша, Скопје. (11419)

Пасош бр.1010260/97, издаден од УВР - Скопје на име Панајот Дучков, ул. "И.Р. Лола" бр.96/2-5, Скопје.

Пасош бр.0320275/94, издаден од УВР - Скопје на име Елми Камбери, ул. "Дижонска" бр.36, Скопје.

Пасош бр.958687 на име Ајроја Азизе, Трапчин Дол, Кичево. (11424)

Пасош бр.0988138 на име Селим Селим, Радовиш.

Пасош бр.524655 на име Рибаров Жанко, ул. "Питу Гули" бр. 37, Охрид. (11445)

Пасош бр. 0330995 на име Ичев Васо, с. Сопот, Кавадарци. (11465)

Пасош бр.0097056, издаден од УВР - Прилеп на име Јусуфоски Четин, с. Канатларци, Прилеп. (11466)

Пасош бр.0312667, издаден од УВР - Прилеп на име Митрески Бранко, ул. "Пелагонија" бр.24, Прилеп.

Пасош бр.395316/94 на име Шеј Џемил, ул. "Амброси Пантеј" бр. 2, Струга. (11470)

Пасош бр.407037, издаден од УВР - Тетово на име Рашиди Ердунџ, ул. "145" бр.2/30, Тетово. (11479)

Пасош бр.0444097, издаден од УВР - Скопје на име Гроздановски Николче, ул. "Е. Зола" бр.7/38, Скопје.

Работна книшка на име Садри Демиралли, Скопје.

Работна книшка на име Блажевски Мирко, Скопје.

Работна книшка бр.4094560272 на име Велика Петанческа, с. Тополчани, Прилеп. (11473)

Работна книшка на име Ристовска Катерина, Скопје.

Работна книшка на име Анастосовски Владо, Скопје.

Свидетелство за VII одд., издадено од ОУ "Цветан Димов" Скопје на име Реџовиќ Санела, Скопје (11425)

Свидетелство за VII одд., издадено од ОУ "Љубен Лапе" Скопје на име Спироска Искра, Скопје. (11443)

Ученичка книшка за I година, издадена од ТУ "Наке Буѓони" - Куманово на име Феми Силимани, ул. "Трст" бр. 53, Куманово. (11453)

Ученичка книшка, издадена од Тех.МУЦ "Наке Буѓони" - Куманово на име Младеновски Бобан, ул. "Франц Розман" бр.28, Куманово. (11471)

Ученичка книшка, издадена од ТУ "Наке Буѓони" - Куманово на име Богдановски Далибор, ул. "Ратко Митровиќ" бр.14, Куманово. (11472)

Спортска дозвола бр.165/0175 на моторен пилот на име Блаже Јанев, ул. "Пиринска" бр. 32, Штип. (11469)

Лиценца бр.248/0454 за помошен член на кабински персонал во воздухоплов, издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба на име Слободан Младеновиќ, Скопје. (11457)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 33 „Сотир Брбевски и Панде Кајзеро“ с. Лавци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Земјоделската задруга не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено ниту е дадено на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простори на претпријатието, кое се наоѓа во с. Лавци во време од 7 до 22 часот.

(11483)

СОДРЖИНА

Страна

942.	Закон за гарантирање на инвестицијата на инвеститорите ERSTE BANK, EBRD И IFC во Стопанска банка АД Скопје	1641
943.	Закон за водење на регистри во Република Македонија	1641
944.	Закон за ветеринарното здравство	1645
945.	Закон за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари.	1672
946.	Закон за изменување на Законот за данокот од добивка	1673
947.	Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи . .	1673
948.	Решение на Републичката геодетска управа.	1673